

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 18 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 6 јуни 1988
Скопје
Број 19 Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 800 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

325.

Врз основа на член 19 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/87) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените во јавниот патен сообраќај.

2. Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници кои вршат јавен патен сообраќај можат да ги зголемат цените на своите услуги и тоа:

- за превоз на патници до 60%;
- за превоз на стока до 43%.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените во јавниот патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 46/87).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1103/1
2 јуни 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

326.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешни работи на граничните премини, утврдена во Тарифниот број 4-а од Тарифата на републичките административни такси се менува и изнесува:

- 1) За државјани на СФРЈ:
 - а) за дозвола за движење и задржување на граничен премин 2.000 дин.
 - б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 2.000 дин.

2. За странски државјанин:

- а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во СФРЈ или за еден транзит 15.000 дин.
- б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по 8.000 дин.
- в) за туристичка пропусница 5.000 дин.
- г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин 2.000 дин.
- д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин 2.000 дин.
- е) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 5.000 дин.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини („Службен весник на СРМ“ бр. 45/87).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-1124/1
2 јуни 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

327.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 11/88), во член 2, точка 1 износот „6.000“ се заменува со износот „11.000“, во точка 3 износот „600“ се заменува со износот „1.000“, во точка 4 износот „1.250“ се заменува со износот „2.750“, во точка 5 износот „4.000“ се заменува со износот „7.000“, и по точка 7 се додаваат две нови точки кои гласат:

- „8. пласманите на домашна опрема и сообраќајни средства во земјата, во износ до 4.500 мил. дин.
9. Програмата за производство на храна во компактно стопански неразвиени подрачја (Козјак, Дебарца и Мариово) во износ од 2.000 мил. дин.“

Член 2

Во член 3, алинеја 1, стапката „65%“ се заменува со стапката „45%“, во алинеја 3 стапката „55%“ се заменува со стапката „45%“ и во алинеја 4 зборовите: „4, 5 и 6“ се заменуваат со зборовите: „4, 5, 6, 8 и 9“.

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи:
„Кредитите од член 2, точка 8 на оваа одлука можат да се користат доколку корисникот на кредитот во ист износ обезбедил кредит од средствата на деловните банки“.

Член 3

Во член 4 алинеја 4 зборовите: „5 и 6“ се заменуваат со зборовите: „5, 6, 8 и 9“.

Член 4

По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

„Член 8-а

Делот од средствата на Републиката и на општините што во 1987 година е ангажиран за кредитирање создавање резерви на месо во жив добиток ќе се врати на Народната банка на Македонија под условите утврдени со актот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, почнувајќи од 1 јануари 1989 година“.

Член 5

Во член 5 зборовите: „во висина на“ се заменуваат со зборовите: „во висина од 85%“.

Член 6

Во член 6 зборовите: „еден процентен поен“ се заменуваат со зборовите: „Три процентни поени“.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1126/1
2 јуни 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

328.

Врз основа на член 38 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86), директорот на Републиката геодетска управа, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на изготвување на оригинали на геодетски планови.

Во изготвување на оригиналите на плановите спаѓаат и работите на пресметување на површините на катастарските парцели.

Член 2

Оригиналите на геодетските планови се изготвуваат врз основа на Гаус Кригеровата проекција, во

координатниот државен систем, во хоризонтална и вертикална претстава на недвижностите, врз основа на податоците од снимањето на деталот, собрани и обработени во геодетски елаборат.

Член 3

Оригинали на геодетски планови се изготвуваат во размер 1:500 и 1:1000 за населени места, во размер 1:2500 за земјоделско и шумско земјиште и во размер 1:5000 за ридско-планинските краишта.

Член 4

За секој оригинал од геодетскиот план во зависност од размерот се изработуваат работни листи:

- план на работа (прилог 1);
- работен лист за стереограм (прилог 2);
- прегледна карта на работилиштето (прилог 3);
- графички регистар на оригиналите (прилог 4);
- работен лист (прилог 5);
- скица на пресеци на рамките од оригиналите (прилог 6) и
- евидентен лист за содржината и квалитетот на фото материјалите на работилиштето (прилог 7).

II. ИЗГОТВУВАЊЕ ОРИГИНАЛИ НА ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ

A. Подготвителни работи

а) Материјали за изготвување на оригинали на геодетски планови

Член 5

За изготвување на оригинали на геодетските планови (во натамошниот текст: оригинали) се користат материјали:

1. Хартија за цртање налепена од двете страни на метален лист или фолија, под услов промените на димензиите (Δl) поради надворешните влијанија да не ја поминуваат големината

$$\Delta l \leq 3 \cdot 10^{-4} \cdot L \text{ или } 0,3 \text{ mm на } 1 \text{ m}$$

2. Листови од пластични маси ако ги исполнуваат условите:

— промените на должините Δl на должина „L“ во границите на промената на температурата и влажноста на воздухот да не ја поминуваат големината:

$$\Delta l \leq 5 \cdot 10^{-4} \cdot L \text{ или } 0,5 \text{ mm на } 1 \text{ m}$$

— да може на нив да се картира, црта со молив и со специјален туш (хемиски и друг);

— линиите да се интензивни (заситени) и да не можат да се избришат со тек на време, при миене со вода и други хемиски средства за миене;

— во текот на времето да не губат еластичност и прозирност;

— да се отпорни на атмосферските влијанија;

— да не се лесно запаливи.

б) Нанесување на темињата на координатната мрежа и точките на геодетската основа на оригиналите

Член 6

Темињата на координатната мрежа и точките на геодетската основа се нанесуваат на оригиналите со голем координатограф, автоматски координатограф или со автоматски систем за картирање и испитување.

Член 7

Дополнително нанесување на точки на оригиналите се врши со координатите во рамките на поединечни правоаголници на координатната мрежа со прецизен прибор.

При нанесување на точките во рамките на поединечните правоаголници, измените на димензиите на правоаголниците ќе се земаат предвид кога линейната измена u_0 на било која од страните на оригиналот не ја надминува вредноста:

$$u_0 \leq 5 \cdot 10^{-4}$$

односно вредноста на вистинската измена U_l на страните на оригиналот да не ја надминува вредноста во mm .

$$U_l \min. = U_o \cdot L \cdot mm.$$

каде L е должина на страната во mm . (прилог 11 таблица бр. 1-А)

в) Проверување на нанесените точки

Член 8

Проверување на нанесените точки се врши со отчитување на микроскоп на голем координатограф.

Разликата на дадените координати и прочитаните со контролата не смее да биде поголема од вредноста $0,05 \cdot xM$, за секоја точка каде „ M “ е именител на размерот.

Кога проверката на нанесените точки се врши со мерење на должините на страните меѓу две соседни точки или со координатните разлики, отстапувањата не смеат да бидат поголеми од:

$$|\Delta| \leq 0,2mm \cdot M$$

Местото на темињата на координатната мрежа на оригиналите се проверува со метален лењир по осовините на координатниот систем и по дијагоналите. Отстапувањето не смее да биде поголемо од:

$$|\Delta| \leq 0,2mm \cdot M$$

Металниот лењир да биде испитан за извршување на оваа работа.

Проверувањето на нанесените точки на геодезската основа на оригиналите со хоризонтална и вертикална претстава на ист оригинал се врши со поклопување на идентичните точки на темињата во рамките на оригиналите. Отстапувањето на пикирите на една иста точка од двата оригинала не смее да биде поголемо од $0,2 \cdot mm$ во размерот на оригиналот, односно

$$|\Delta| \leq 0,2 \cdot mm \cdot M \text{ (прилог 10 таблица бр. 1)}$$

г) Испитување на координатната мрежа на нанесените точки на оригиналот

Член 9

Темињата на координатната мрежа и знаците на нанесените точки се испитуваат на оригиналот во хоризонтална претстава.

На оригиналот од висинската претстава, се заситуваат пикирите на темињата на рамката на оригиналот и се испитуваат краците во должина од $5 \cdot mm$.

Б. Картирање на деталот

Член 10

Кога снимањето на деталот е вршено по аерофотограматриска метода, картирање на деталот се врши за цело работилиште на посебни оригинали за хоризонтална и вертикална претстава.

Кога снимањето се врши по нумеричка метода оригиналите се изработуваат по катастарски општини и истите го содржат деталот во хоризонтална и вертикална претстава.

При картирањето на плановите одделно по катастарски општини, заедничките објекти на граничната линија задолжително се картираат исцело во двете катастарски општини со двете рабни линии.

Снимените точки на деталот се нанесуваат на оригиналите само со прибор за картирање што има пикирна игла. Приборот задолжително се испитува и проверува одвреме навреме, (во текот на работата), а задолжително по завршување на работата.

а) Нанесување на детал снимен по ортогонална метода

Член 11

Деталните точки на една линија се нанесуваат без прекинување. Ако на линијата има прекршување, се картира по ред како што е вршено снимањето и тоа од прекршување до прекршување. Пред самото нанесување на деталот треба да се спореди должината на апцисната линија на оригиналот со

должината измерена на теренот и редукована на хоризонт, кои должини треба да го исполнат условот:

$$|fd| = |d - d_{orig}| \leq \Delta K_{1,2}$$

Каде што d е редукованата должина, d_{orig} должината од планот, ΔK дозволено отстапување. Дозволеното отстапување ΔK_1 , односно ΔK_2 кога двете крајни точки се наоѓаат на еден оригинал изнесува:

$$\Delta K_1(I) = 0,03 + 0,0002 \cdot M + 0,75 \cdot \Delta dI \text{ за терен I категорија}$$

$$\Delta K_2(II) = 0,15 + 0,0002 \cdot M + 0,75 \cdot \Delta dII \text{ за терен II категорија}$$

Кога крајните точки на линиите се наоѓаат на два оригинала и надвор од појасот на преклопувањето, должината на оригиналите се мери по делови преку помошните точки, дозволеното отстапување не смее да е поголемо од долните вредности:

$$\Delta K_2(I) = K_1(I) + 0,2mm \cdot M$$

$$\Delta K_2(II) = K_1(II) + 0,2mm \cdot M$$

Каде M е именител на размерот на оригиналот, ΔdI дозволено отстапување за мерење на должината на обичен начин со пантика од $50 \cdot m$ за I, односно II категорија на теренот (прилог 12 таблица бр. 2).

При споредувањата на контролните мерења во постапката на премерот меѓу две детални точки — d (фронтни, коси и напречни мерења), со истата должина измерена меѓу две точки на оригиналот — d_o , разликата $(d - d_o)$ не смее да биде поголема од дозволените максимални вредности ΔK_{kont} , предвидени во прилог 15 таблица бр. 4—1.

Косо мерените должини меѓу две детални точки мора да се редуковаат. Редукованата должина се впишува на деталната скица, односно фотоскицата, покрај мерениот фронт со црвен туш.

Доколку апсолутната вредност на разликата $(d - d_o)$ е поголема од дозволеното отстапување ΔK , треба да се утврдат причините за таквото отстапување. Доколку причина за отстапувањето од дозволеното е промена на димензијата на оригиналот („усух“) во тој случај ќе се земе во предвид влијанието на промената на димензијата на оригиналот („усух“) во утврдувањето на растојанието меѓу двете точки на оригиналот. Во овој случај треба да биде задоволен условот:

$$|d - (d_{orig} + U_d)| \leq \Delta K_{kart. 1,2}$$

б) Картирање на детал снимен по прецизна тахиметрија

Член 12

Точките на деталот снимени по прецизна тахиметрија се картираат:

— поларните координати се картираат со прецизен поларен координатограф;

— правоаголните координати се картираат со голем прецизен правоаголен координатограф.

Дозволените должински отстапувања на снимен детал со прецизна тахиметрија или со електронски должиномер, се исти како и за деталот снимен со ортогонална метода (прилог 15 таблица бр. 4-1).

в) Картирање на детал снимен по тахиметриска метода

Член 13

Точките на деталот снимени по тахиметриска метода се картираат према податоците од записникот на снимањето на една стојна точка на инструментот без прекин.

Најмали дозволени должини на страните за ориентација на стојната точка се дадени во прилог 13 таблица бр. 3-1.

Ако должините на страните за ориентација се помали од дозволените дадени во таблицата, во тој случај се користат помошни точки.

Разликите на аглиите помеѓу правците од записникот на снимањето и истите отчитани со приборот за картирање на оригиналот не смеат да бидат поголеми од дозволените големини дадени во прилог 14 таблица бр. 3-2.

Дозволените отстапувања $\Delta_{\text{kontr.}}$ за контролните мерења изнесуваат:

а) ако крајните точки на отсечката се снимени од иста станица

$$\Delta_{\text{kontr.}} = 0,4 \text{ mm} \cdot M$$

б) ако крајните точки се снимени од две стојни точки (врзани фронтони)

$$\Delta_{\text{kontr.}} = 0,5 \text{ mm} \cdot M \text{ (прилог 15 таблица 4-1)}$$

Споредување на цртеж на идентични објекти

Член 14

Цртежите на исти гранични засаднички објекти или линии претставени на различни оригинали треба пред исцртувањето со туш да бидат меѓусебно споредени заради утврдување на нивната идентичност.

Една иста точка на деталот од оригиналот ќе се земе како идентична ако отстапувањето Δ не ги преминува следните вредности:

а) на оригинали во ист размер:

$$\Delta_{\text{spored}} \leq 0,3 \text{ mm} \cdot M$$

б) на оригинали во различни размери:

$$\Delta_{\text{spored}} \leq 0,25 \text{ mm} \cdot M_{\text{sitn}}$$

Каде што M_{sitn} е именител на поситниот размер (прилог 16 таблица бр. 5).

III. АЕРОФОТОГРАМЕТРИСКА МЕТОДА

Реституција на стереопаровите на аерофотоскиците

Член 15

Реституција на хоризонталната и висинската претстава на земјиштето се врши на стереомоделот добиен со ориентација на аерофото-снимките на инструментите за реституција I и II ред.

Пред почнувањето на реституцијата на едно работилиште — објект на аерофотограметриските инструменти со кој се врши реституција треба да се извршат следните припремни работи:

— генерално чистење и подмачкување на инструментите;

— ректификација на инструментите со кои се картира;

— во текот на работата треба повремено да се врши контрола на ректификацијата или најмалку еднаш во 6 месеци.

Податоците за ректификација се запишуваат во посебна книга за секој инструмент.

Член 16

За секое работилиште се изработува графички регистар и работна книга во кои се регистрираат извршените работи дадени во прилог бр. 2 до бр. 6.

За секој инструмент се образува работна книга во која се запишуваат податоците за паровите и картирањето (прилог 2).

Обележување корисен простор на снимките (контакт копии)

Член 17

Пред отпочнување на реституцијата на снимките (контакт копии) се врши обележување на корисниот простор.

Границите на корисниот простор се исцртуваат на секоја втора снимка со црвен туш дебелина 0,2 mm.

На секоја втора снимка на која се обележува корисниот простор се впишуваат котите на тригонометриските, полигонометриските и врзните точки.

Ориентација на стереопаровите

Член 18

Две снимки со позната внатрешна ориентација меѓусебно се релативно ориентирани кога вертикалната паралакса на стереомоделот не е поголема од 1/4 од величината на маркицата.

Апсолутната ориентација на стереомоделот треба да биде извршена со таква точност која ќе ја задоволи бараната точност на реституцијата на хоризонталната и вертикалната претстава на теренот.

Отстапувањето на геодетските точки по положба и висина после направената апсолутна ориентација не смеат да бидат поголеми од дозволените отстапувања дадени во прилог 15а таблица 4-2.

Реституција на хоризонтална претстава на деталот

Член 19

Реституција на хоризонталната претстава на деталот се врши на основа фотоскиците дешифрирани на теренот, во рамките на обележениот корисен простор на контакт-копијата.

Реституцијата се врши континуирано со извлекување на линии или со пикирање т.е. со исцртување на прави линии помеѓу пикираните точки.

Со пикирање се картираат на оригиналните листови: граничните белези, прекршните точки на граничните линии на катастарските општини, поседот, културите, како и сите топографски објекти кои на планот се претставуваат со соодветни топографски знаци.

Со континуирани линии се картираат: патеки, долови, езера, врлачи, јаруги, спрудови, острова, реки итн.

При картирање на детал на хоризонтална претстава на земјиштето, крајните точки на косо мерењите должини на фронтоните се отчитуваат котите и запишуваат на оригиналот со туш.

Максимално дозволеното отстапување по положај помеѓу два соседни стереопара може да изнесува 0,3 mm. за точки кои се фотосигналисани и 0,4 mm за точки кои ќе се фотосигналисани (прилог 15 таблица бр. 4-1).

Вертикална претстава на теренот

Член 20

Реституција на вертикалната претстава на теренот се врши веднаш по извршената апсолутна ориентација на стереопарот.

При реституцијата на вертикална претстава внимателно се врши котирање на сите карактеристични точки со кои правилно ќе се прикаже вертикалната претстава на теренот.

Во рамниот дел на ридско-планинскиот терен со наклон до 6%, картирањето на вертикалната претстава се врши со пикирање и отчитување на котите на теренот со стерео инструментот.

Густината на котираните точки ќе изнесува максимум 40 mm на оригиналот за сите размери на снимањето.

Во зависност од конфигурацијата на теренот реституцијата на висинската претстава се врши само во една насока, континуирано со полини линии.

Точноста на реституцијата на вертикалната претстава изнесува до 1/4 од еквидистанцијата на изохипсите од оригиналот, односно на соседните стереопарови до 1/3 од нивната еквидистанција.

Картирање на дополнителното снимање

Член 21

По извршената реституција од стереомоделот се картира дополнителното снимање кое е извршено во текот на дешифрирањето на теренот.

Список и грешки

Член 22

Утврдените отстапувања на контролните мерења и другите грешки настанати во текот на теренските работи утврдени при изработка на геодетски оригинали се регистрираат во работен лист, односно во списокот на грешки, а на деталните скици односно фото-скиците се означуваат со црвен туш. дебелина 0,2 mm (прилог 24).

Нумеричка реституција

Член 23

Со нумеричка реституција се одредуваат координати на деталните точки на снимките на стереомоделот во системот на инструментот, а се регистрираат на регистратори, додадени на стереореституциониот инструмент на оригиналите, картици, траки и сл.

Нумеричка реституција се врши како одвоен работен процес или паралелно со реституцијата.

Податоците на нумеричката реституција можат да се користат за изработка на оригинали во сите размери.

Координатите на дадените точки на геодетската основа, служат за пресметување на елементите за трансформација на податоците од нумеричка реституција и се регистрираат на посебен медиум на инструментот. За пресметување на површините се користат средната вредност добиена од двете читања.

Средната грешка на одредувањето на координатите на точките со нумеричката реституција добиена после изразувањето на координатите треба да е: $m_x = m_y \pm 15$ микрона од размерот на снимката.

Контрола во текот на реституцијата

Член 24

Во текот на реституцијата на стереопаровите се вршат следните контроли:

— контрола на ориентациите на реституцијата и регистрацијата на елементите во книгата.

По завршената релативна ориентација непосредниот стручен раководител врши преглед на добиениот стереомодел и откако ќе утврди дека оваа ориентација е во ред дава одобрување да се врши апсолутната ориентација. Одобрувањето го запишува во работната книга (прилог 2).

По завршената апсолутна ориентација непосредниот стручен раководител врши контрола на геодетските точки при што констатира дали висинските и хоризонталните отстапувања се во дозволените граници. Кога отстапувањата се во дозволените граници, раководителот дава одобрување да се врши реституција во хоризонтална и вертикална претстава, а одобрувањето го внесува во работната книга (прилог 2).

Кога постои отстапување на одредени фронтони или мерења, треба со внимание да се провери картирањето и доколку не е тоа добро тие фронтони или мерења реституторот ги потцртува на фото-скиците со црвен туш и ги внесува во списокот на грешки.

По завршената реституција на висинската и хоризонтална претстава раководителот врши преглед на работните книги и ги оверува. Доколку во текот на прегледот се утврдат забелешки, несогласувања, пропусти и сл. тие треба веднаш да се отстранат додека стереопарот е сè уште во инструментот. По вакво отстранување на забелешките, раководителот ја оверува исправноста на реституцијата.

Раководителот исто така врши преглед дали се извршени сите потребни нумерички графички регистрирања во работните книги, работниот лист и во прегледните скици.

Кога во текот на реституцијата дојде до подолг прекин во работата (прекин преку ноќ), пред продолжувањето со работа на реституцијата треба да се

провери, а по потреба и да се поправат елементите на ориентациите.

По завршување на реституцијата на еден оригинал се врши картирање на сите дополнителни снимања кои од разни причини не се картирани во текот на реституцијата.

Контролните мерења мораат да бидат во границите на дозволените отстапувања предвидени со член 19 став 6.

Преглед на реституција на оригиналите

Член 25

По целосно завршување на реституцијата на оригиналот се врши детален преглед така наречен „прв преглед“ во молив.

Прегледот на оригиналот ја опфаќа: хоризонталната и вертикалната претстава на деталот искартирана на оригиналот и треба да биде сеопфатен и детален. Како основа при прегледот на хоризонталната претстава служат дешифрираните фото-скици и скиците од дополнителните премерувања. При преглед на висинската претстава треба да се гледа со посебно внимание на реалноста на прикажаниот релјеф, а посебно во близина на објектите.

Во случаи кога ќе се констатираат погрешно искартирани делови во хоризонтална и вертикална претстава на теренот прегледувачот е должен таквите делови да ги заокружи со молив во боја, на оригиналот со што ќе се даде до знаење на цртачот тие делови да не ги извлекува со туш.

Врска на деталот кој се наоѓа на два оригинали и споредувањето на цртежот на идентичните објекти

Член 26

Пред да се отпочне со цртањето со туш на оригиналот се проверуваат врските на деталите на пресекот со рамковата линија на соседните оригинали. Пресеците мораат да се поклопат, правите на отсечките што ги поврзуваат точките на деталите мораат вистински да бидат прави, а кривите линии на пресекот да имаат заедничка тангентата (без кршење).

Врските на деталите на оригиналите можат да се контролираат со преклопување на деталите (кај провидните оригинали), со мерење и споредување на растојанието што се врши со шестар (кога оригиналот е на хартија).

Контрола на картирањето

Член 27

По завршеното картирање на деталот се врши контрола на картирањето со: фронтони, косите и попречните одмерувања и пресеците со апсисните линии.

Контролата се врши со споредување на редукваните измерени должини на теренот со должините прочитани на оригиналот. Разликата на овие две должини не смее да биде поголема од отстапувањата дадени во прилог 15 таблица 4-1.

Должините кои ја задоволуваат бараната точност се исцртуваат со молив со права линија, а оние кои не ја задоволуваат точноста се исцртуваат со кривудава линија, и истите се евидентираат во списокот на грешки.


Прикажување на релјефот на земјиштето

Член 28

Кога земјиштето е снимено со детални точки, изохипсите се конструираат со интерполирање на растојанието меѓу две детални точки.

Надморската височина на точката (котата) се запишува, по правило, од десната страна на пикирот на деталната точка. Запишувањето на котата треба да биде такво да исклучително се однесува за таа детална точка.

За густе низови на точки кај профили на објекти, котите се испишуваат од страната на профилот по ред како што е дадено во слика бр. 1 места каде се испишуваат котите се означени со правоаголници чиј број го означува бројот на деталната точка на профилот.



Сл. 1

При интерполирањето на изохипсите на оригиналот се користат деталните скици на кои се внесени знаци за форма на релјефот заради негово правилно прикажување на оригиналот.

Испртување и испишување на оригиналите

Член 29

Испртувањето на деталот и испишувањето на броевите што ги содржи оригиналот се врши со црн туш, а нивната големина и форма е определена со топографско-картографскиот клуч. Цртежот на деталот и релјефот се извлекуваат со туш до рамковата линија на корисната површина на оригиналот, освен низ државната граница каде што се дозволува испртување и надвор од рамковата линија, ако растојанието на меѓните белези на државната граница од рамковата линија не поминува $1/2$ од белината преку рамот на оригиналот.

Со туш се заситуваат (исполнуваат) пикирите-убодите преку кои не смеа да помине линијата со цртежот кога се однесува на:

- темињата на координатна мрежа;
- геодеетски точки и репери како и постојани меѓни точки кои се обележени и определени за потребите на одржувањето на премерот;
- точки на теренот со надморски височини;
- топографски објекти снимени со една точка ако топографскиот знак содржи убод;
- меѓни точки обележени со видни камени белези;
- меѓни точки помеѓу кои се земени контролни мерења.

Линиите до убодите се испртуваат на растојание од 0,2 mm.

На нестабилизираните и помошните точки се заситува убодот и испишува котата.

Содржината на оригиналот мора да биде непосредно испртана со туш, а текстовите во описот на оригиналот и покрупните имиња во него се испишуваат со шаблон.

Броевите на парцелите се испишуваат во средината на парцелата на видно место. Во близина на

бројот на парцелата треба да биде испртан топографскиот знак на катастарската култура.

Кога парцелата се протега на повеќе оригинали, бројот на парцелата се испишува на секој оригинал.

За ситните парцели и згустените детали се користат знаци, букви и броеви намалени за $1/5$ до $1/4$.

Ако два и повеќе цртежи на разни топографски знаци меѓусебно се пресекуваат едниот од нив се испртува целосно, а другиот се прекинува каде што е потребно при што помеѓу двата останува белина од 0,2 mm.

Знаците на припадност, по правило, се применуваат: на линиите на цртежот што ги претставува објектите на земјиштето во размер, на различни култури во една катастарска парцела и на згради во една катастарска парцела.

Опис на оригиналите во различен размер

Член 30

Оригиналите во сите размери се опишуваат со букви и броеви према топографско-картографскиот клуч (прилог 23).

IV. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШНИ НА ПАРЦЕЛИ

Нумерирање на парцелите

Член 31

Катастарска парцела е ограничен дел од земјиштето кој му припаѓа на ист носител на правата на недвижностите.

Територијална единица за нумерирање на парцелите е катастарската општина. Парцелите се нумерираат од 1 па понатаму по ред до крајот, додека секоја парцела не добие број и тоа само еден во една катастарска општина.

Заседничките објекти на границата на катастарската општина се нумерираат посебно во секоја катастарска општина на полно независно, и тоа по делови од тромеѓа до тромеѓа.

Заради средено нумерирање на парцелите и одредување на нивните површини се формираат групи на парцели и се изготвува скица на поделба по групи на парцелите за катастарската општина.

Групите на парцелите се формираат пред да се отпочне со пресметување на површините на парцелите.

Групи на парцели

Член 32

При формирањето на групите на парцелите се работи по следните правила:

— групите треба да имаат заокружена форма погодна за пресметување, да можат да се обиколат со еден зафат на планиметарот, а при тоа групата да не содржи повеќе од 30 парцели;

— кога рамковната линија на оригиналот не е гранична линија на групата, односно кога групата, ако тоа е неопходно, преминува со своите делови на соседниот оригинал или повеќе оригинали, делот од групата на соседниот оригинал се формира со минимално потребниот број парцели од соседниот оригинал;

— групиран посед од повеќе парцели влегува целосно во една група со тоа да ги исполнува условите од претходната алинеја;

— група прават заседничките објекти без конструирана средна линија на границата на катастарската општина и тоа од тромеѓа до тромеѓа без оглед на должината;

— парцелите со поголеми површини, приближно еднакви со површина на просечна група или поголема (шума, пасиште, езеро, голема река) прават една група;

— делови, одвоено картирани, во покрупен размер (во градежен реон), можат да содржат и повеќе групи;

— во населените места и во комплексите на земјиштето со правилна мрежа на патишта и со правилна парцелација (комасирани подрачја), основа за формирање на група е блок или табла. Во случај кога таблата зафаќа поголема површина од правилата предвидени од алинеја 1 од овој член, во таа табла се формираат и повеќе групи;

— граничните линии на групите се обележуваат на оригиналите со круг со син молив во пречник 1 mm.

Нумерирање на групи на парцели

Член 33

Нумерирањето на групите отпочнува со број 1 (еден) од најсеверната страна на првиот оригинал од катастарската општина движејќи се од запад кон исток, нумерирајќи ги само целите групи од тој оригинал се до јужната рамка на оригиналот. Потоа се отпочнува со нумерирањето на врзните групи на оригиналот, почнувајќи од југозападниот дел, движејќи се кон исток од оригиналот према наредниот оригинал.

Останатите групи се објектите на оригиналот, кои се нумерираат продолжувајќи од последниот број на парцелата на катастарската општина и тоа по следниот редослед:

- води;
- железници;
- патишта и
- заеднички објекти без средна линија.

Правила на нумерирање на парцели и згради

Член 34

Катастарските парцели на недвижностите се нумерираат според следните правила:

— ограничен дел на земјиштето кој му припаѓа на ист сопственик претставува една катастарска парцела и добива посебен парцелен број. Кога во рамките на една парцела постојат повеќе катастарски култури, вакви делови од парцелата — култури, не добиваат парцелен број, овие делови со знак на припадност (Z) се припојуваат кон катастарската парцела на која и припаѓаат;

— при вкрстување и пресечување на патиштата од различни категории првенство добиваат број патиштата од повисок ранг, а потоа патиштата од понизок ранг. Кога пат од повисок ранг сече пат од понизок ранг на делови, тие делови се нумерираат со посебни броеви;

— улица која носи едно исто име и не е пресечена со плоштад или сообраќајница од повисок ранг, по целата своја должина носи еден број. Доколку улицата ја сече сообраќајница од повисок ранг нејзиниот дел добива посебен број;

— земјиште под зграда и помошна зграда на парцела не се нумерира со посебен парцелен број, туку се припојува со знак на припадност на парцелата на која се наоѓа зграда. Земјиште под згради и помошни згради кои се наоѓаат во неоформено дворно место (зграда без двор) добиваат парцелен број;

— неплодните површини како што се: крш, голини, вододерини, спрудови, ерозирани страни без вегетација, јаруги, бари без вегетација, лизгави земјишта онеспособени за култура, каменоломи, чакалници, јагленокопи, варцилници, суви речни корита исполнети со песок и чакал и рудници, добиваат посебен парцелен број;

— земјиште кое не се користи за земјоделски цели, а има друга намена како што се: патишта, пристаништа, железнички пруги, станични постројки, војни објекти, ако на плановите се претставени само со надворешна гранична линија, постројки и објекти за одбрана од поплави или за наводнување или одводнување (насипи, канали, црпни станици и сл.), изградени и заградени спортски игралишта, пазарништа, панаѓуришта, скверови, улици, плоштади, учи-

лишни дворишта, економски дворови на земјоделски организации, кругови на фабрики, гробишта, дворови на верски објекти и сл. добиваат посебни парцелни броеви;

— природни водотеци (реки и долови), канали, ако се претставени со својата ширина во размер, се нумерираат со посебни парцелни броеви;

— водотеци проведени низ трупот на комуникационите објекти кога експропријациониот појас и трупот на објектите не се прекинати, се нумерираат по делови. Водотек кој излегува од катастарската општина па повторно се враќа во иста, за секој таков дел добива посебен број. Воденици заедно со приодите се нумерираат со посебен број, а воденичкиот јаз се нумерира по делови ако е спроведен низ самата зграда;

— кај вештачките езера посебно се нумерираат: природниот водотек по водата узводно од езерото, вештачкото езеро во рамките на експропријациониот појас, водотек низводно од браната и објектите според нивната намена, посебно брани со направи и постројки за искористување на водата во електро-стопанство и водостопанство, а посебно направи за речниот сообраќај — сплавници (преводници);

— со парцелни броеви се нумерираат: езера, рибници, јавни бунари, споменици и поила за добиток, заедно со пристатното земјиште за користење и острови на езерото и на реките ако се почисоки од средниот водосток и обраснати со вегетација;

— ако границата помеѓу две катастарски општини претставува исцртаната средна линија на природниот водотек, секој дел на тој водотек посебно се нумерира со парцелен број во соодветната катастарска општина од тромеѓа до тромеѓа;

— при вкрстување на природен и вештачки водотек, првенство има природниот водотек и тој добива посебен парцелен број, додека секој дел од вештачкиот водотек добива посебен парцелен број;

— на пристаништата посебни парцелни броеви добиваат: кејовите, лукобраните гатови, мали и заградени пристанишни погони;

— железнички пруги со земјиштето во границите на експропријациониот појас добиваат посебни парцелни броеви и тоа: пруги на главниот правец, евентуално со станицата и секоја од другите пруги посебно према правците односно имињата, добиваат посебен парцеларен број;

— парцелен број добива пат во границите на експропријациониот појас како целина. Ако патот е пресечен со водотек, тие делови од патот добиваат посебни парцелни броеви без разлика на рангот на патот, освен во случај кој е даден во став 1 алинеја 8 од овој член (непрекинат труп и експропријационен појас);

— при вкрстување на железничка пруга и пат првенство во нумерирањето има оној објект чии експропријационен појас не е прекинат со вкрстувањето;

— уредено место наменето за задржување на возила кое се наоѓа надвор од експропријациониот појас на патот добива посебен парцелен број;

— патишта од стален карактер во рамките на една катастарска парцела се нумерираат како и јавните патишта;

— патишта од привремен карактер, стази и ендеци не се нумерираат туку со знак за припадност се сврзуваат за парцелата на која и припаѓаат;

— заеднички пат помеѓу две катастарски општини посебно се нумерира во секоја катастарска општина, и тоа по делови од тромеѓа до тромеѓа;

— плоштади и скверови се нумерираат посебно како парцели;

— јавен парк со сите патеки и објекти кои му служат нему добива само еден парцелен број, а зградите во парковите кои служат за други намени добиваат по правило посебни парцелни броеви;

— национални паркови и резервати како и шуми кои служат за посебна намена, добиваат по правило посебни парцелни броеви па и кога тие се наоѓаат во состав на шумски комплекси;

— просеци кои служат на шумското стопанство во шумите не се нумерираат туку со знак за припадност се врзуваат за парцелата на која и припаѓаат, а тие кои се експроприрани за други намени (на пример, за далноводи) добиваат посебни парцелни броеви;

— ако објектите се сечат во повеќе нивоа се нумерираат според нивниот ранг: парцелен број прво добива објектот од највисок ранг од објектите што се пресекуваат, останатите објекти добиваат посебни парцелни броеви според редот на нивниот ранг;

— спорниот дел на парцелата не добива парцелен број туку се припојува со знак на припадност кон парцелата во која се наоѓа;

— дел од парцела оформен со цртеж од топографски знак, за снимен објект се спојува со парцелата која носи парцеларен број како за: светларници, ровови, тротоари, тревници, базени, утврдена обала, нафтоводи, гасоводи, водоводи, топловоди, јаркови, стази и сл., додека на осовините на железничките пруги и на мостовите над водите не се ставаат знаци на припадност;

— столбови и тераси фундирани на земјиште кои со зградата прават една целина, а припаѓаат на една катастарска парцела, треба со знак на припадност да се припојат на зградата, а нивната површина влегува во површината под зградата.

Редослед на нумерирање на парцелите и згради

Член 35

Нумерирањето на парцелите почнува во групата бр. 1 со парцелен број 1 почнувајќи од северниот дел на групата на оригиналот, па со ред од исток на запад и обратно во рамките на групата. При нумерирањето на парцелите во групата треба да се води сметка последниот број на парцелата од претходната група да биде редоследно поврзан со првиот број од парцелата на наредната група.

Во густо изградените градежни блокови во населените места нумерирањето на парцелите се врши на тој начин што се отпочнува од северозападниот агол на блокот, се нумерираат редоследно сите парцели што излегуваат на иста улица и така одејќи по ред обиколувајќи го блокот сè до почетната парцела на тој блок. Во парцелите во кои има изградено објект — зграда земјиштето под таа зграда не добива посебен парцелен број туку го носи бројот на парцелата во која е изградена.

Во градежните блокови од општествена сопственост со згради без дворни места, нумерирањето се врши така што прво парцелен број добива земјиштето на блокот, а потоа добиваат посебни парцелни броеви и зградите изградени на тоа земјиште.

Нумерирање на зградите кои се наоѓаат во границите на катастарската парцела се врши на следниот начин:

— со број 1 се нумерираат зградите за живеење, а потоа се нумерираат другите помошни згради (плетна кујна, шупа, гаража, плевна и др.), кога зградата е во индивидуална сопственост;

— згради во општествена сопственост прво се нумерираат управната зграда, а потоа стопанските згради, магацини, силоси, хангари, гаражи и друго;

— и зграда која има катастарски парцелен број се нумерира со број 1.

Постапка при нумерирање на парцели и згради на оригиналот

Член 36

Броевите на парцелите на оригиналот се испишуваат прво со молив (крвена боја) — (на стролон и драфтекс) или со црн молив на камер хартија, а во деталните скици и фото-скиците со црвен туш големина од 1,5 mm.

Кога парцелата се протега на повеќе оригинали односно детални скици или фото-скици, нејзиниот

број се запишува на секој дел од парцелата на оригиналите, односно скицата на која се наоѓа парцелата.

Кога бројот на парцелата не може да се испише во рамките на парцелата тој може да се испише надвор од истата, при што со црта од црн туш се означува за која парцела се однесува тој број.

Правецот на испишаниот број на парцелата, по правило, треба да биде паралелен со „У“ оска, додека на долгите и тесни парцели бројот да биде испишан паралелно со правецот на подолгата страна на парцелата.

Бројот на зградата се запишува надвор од зградата, а во катастарската парцела во која се наоѓа зградата, при што бројот се испишува вертикално, а цртата се повлекува управно на средината на зградата. Големината на цртата изнесува 2 mm така да во зградата таа да биде 0,5 mm, надвор од неа 1,5 mm, а големината на броевите да е 1 mm.

Броевите и цртите во плановите и скиците се испишуваат едновременно и тоа во плановите со црн туш, а во скиците со црвен туш. Цртата со бројот по правило се испишува на десната страна на средината од зградата. Во случај да не може да се испише на десната страна се испишува таму каде што има место.

По завршеното нумерирање и испишување на броевите на парцелите и на оригиналот задолжително ќе се изврши споредување на броевите на парцелите на оригиналот со броевите на деталните скици и фото-скиците.

Нумерирање на парцелите кога оригиналите се изготвуваат во повеќе размери

Член 37

Кога премерот на една катастарска општина е извршен и оригиналите се изготвени во повеќе размери, постапката при нумерирање на парцелите е следна:

— прво се нумерираат парцелите на оригиналот изготвен во најситен размер, потоа редоследно се оди на покрупниот и се завршува на оригиналите во најкрупниот размер.

По исклучок од претходниот став од овој член, нумерирањето на катастарските парцели може да се врши прво во покрупните размери кога премерот на недвижностите е извршен прво во покрупен размер (градски реон), а временски подоцна се врши премер во поситни размери.

Пресметување на површини

Член 38

По извршената контрола со спроведување на испишаните броеви на катастарските парцели на оригиналот се отпочнува со пресметување на површините на катастарските парцели на општината.

Пресметување на површината се врши со следните методи: нумеричка, графичка и комбинирана.

Член 39

Пресметување на површини по нумеричка метода се врши: од мерите мерени на теренот (оригинални мери) редуковани на хоризонт, кога се исполнети површините да можат да се пресметуваат според правилата на планиметријата и второ од правоаголните координати на прекршните точки на граничните линии на подрачјето, или на катастарската парцела пресметани од оригиналните податоци на снимањето.

Член 40

Пресметувањето на површините со графичка метода се врши кога податоците земени од оригиналот во одреден размер се добиени со очитување од самиот оригинал и тоа:

— од големини измерени на оригиналот;

— од правоаголните координати на прекршните точки на граничните линии добиени од оригиналот

измерени со размерник или читани на инструмент за фотограметриско картирање и

— од податоци добиени со поларни или конче-ни планиметри.

Член 41

Кога дел од податоците за пресметување површини на парцелите се добиени со оригинални мерења според (член 39), а другиот дел на податоците за истата парцела се добиени со графичка метода (член 40) пресметувањето на површините се врши со комбинирана метода, односно пресметувањето на површините се врши според методите на член 39 и член 40.

Член 42

За сите претходни методи за пресметување на површините на парцелите важат следните правила: површините на фигурите кои имаат правилна геометријска форма, без оглед на нивната големина и размер на оригиналот, задолжително нивните површини се пресметуваат според правилата на планиметријата (од графичките мерки добиени од оригиналот, со комбинирана метода или од оригиналните мерки).

Во населените места (урбанизирани и неурбанизирани, градски, приградски и селски населби) кога мерењето се врши во размера 1:1000 и покрупна размера каде се мерат сите фронтони на парцелите, пресметувањето на површините ќе се врши од оригиналните мерки на тие парцели користејќи ја планиметријата. Во краен случај кога ликот на парцелата е неправилен површината на парцелата се пресметува со кончен планиметар.

Член 43

За пресметување на површини со нумеричка метода важат следните правила:

— пресметување на површината на правоаголник се врши со меѓусебно множење на средните вредности на должината и широчината, под услов разликата на должините на спротивните страни да не го надминува дозволеното отстапување за таа должина за двојни мерења со пантлика од 20 m на обичен начин. Овде е потребно со метални триаголници да се испита дали се аглите прави, а кај косоаголен паралелограм дали спротивните страни се меѓусебно паралелни. Кога постои отстапување од претходните два условия (нормалност и паралелност), ќе се постапи според член 42 од овој правилник.

Член 44

За пресметување на површините со графичка метода се применуваат следните правила:

— пресметување на површините со графичка метода се врши со поларен и кончен планиметар. Поларниот планиметар се користи за пресметување на површини на фигури со неправилна форма, чии големини на фигурите не се помали од оние дадени во прилог 17 (таблица 6) и во зависност од податокот q на планиметарот со кој се пресметува површината;

— површините на фигурите, со помала површина од минималните дадени во прилог 17 (таблица бр. 6), се пресметуваат со мерките од оригиналот или со кончен планиметар;

— не е препорачливо со поларен планиметар да се пресметуваат површини на парцели, чија должина е 10 пати поголема од нејзината просечна широчина.

Пред секое отпочнување со работа со поларен планиметар истиот треба да се испита — контролира неговата исправност.

Член 45

Со кончен планиметар се пресметуваат површини помали од минималните големини дадени во прилог 17 (таблица бр. 6), а предвидени во член 44 став 1 алинеја 2 и површини на долгите парцели како што се: водотеци, пловни канали, патишта, железнички пруги, наосипи, заштитни шумски појаси и др.

При пресметување на површините од мерките читани на оригиналот по потреба се конструираат

толку неопходни правилни ликови од планиметријата потребни за да се добие вкупната површина на парцелата. Со собирање на пресметаните површини на овие фигури се добива вкупната површина на фигурата на парцелата.

Член 46

При користење на комбинираната метода за пресметување на површините треба да се придржуваме кон правилата од графичката и нумеричката метода. По правило, оваа метода се применува на парцели со непосредно измерени предни (пократки) фронтони.

Член 47

Пресметување на површината на парцелата односно нејзин дел се врши на тој начин што површината на секоја парцела, односно нејзин дел, се пресметува два пати, поодделно и независно едно од друго мерење, а за конечен резултат на површината на парцелата се зема простата аритметичка средина од двете мерења.

При пресметување на површините од оригинални мерки со нумеричката метода, контролните пресметувања на една група — табла (збир) исто така се вршат со нумеричката метода.

ДОЗВОЛЕНИ РАЗЛИКИ ЗА ДВА ПАТИ МЕРЕНА ПОВРШИНА

Член 48

Кога површината пресметана по нумеричка метода од оригиналните мерки добиена од две независни мерења, апсолутната вредност на разликата на површината добиена од двете мерења не смее да биде поголема од дозволеното отстапување — Δp , кое се пресметува по следната формула: Δp

оригинал $= 0,0265 \sqrt{p^3}$ (овие големини се пресметани во прилог 21, таблица бр. 9)

Член 49

Кога пресметувањето на површините се врши по графичка метода со поларен планиметар или елементите за пресметување на површините се добиени од оригиналот, апсолутната вредност на разликата на површината добиена од двете мерења не смее да биде поголема од дозволеното отстапување Δp , кое се пресметува по следната формула:

$\Delta p_{\text{graf}} \leq 7 \cdot 10^{-4} \cdot M \cdot \sqrt{P}$, која се однесува за соодветниот размер.

размер	дозволено отстапување во m ²
1: 500	$0,350 \cdot \sqrt{P}$
1:1000	$0,700 \cdot \sqrt{P}$
1:2000	$1,400 \cdot \sqrt{P}$
1:2500	$1,750 \cdot \sqrt{P}$
1:5000	$3,500 \cdot \sqrt{P}$

Овие големини се наоѓаат пресметани во прилозите: 18—1; 18—2; 18—3; 18—4 таблица бр. 9 и истите се искажани во m².

При пресметување на површините на парцелите со должина поголема за четири пати од нивната широчина, дозволените отстапувања помеѓу двете мерења може да се пресметуваат по формулата: $2S = 5 \cdot \sqrt{P'}$, каде S е периметар на фигурата чија површина се пресметува, а P' е површина од таблицата што одговара на тој периметар. Елементите за пресметување на дозволените отстапувања на двете мерења се наоѓаат во прилог 20 таблица 8-б.

П Р И М Е Р

Парцелата во издолжена форма (просечната должина и ширина изнесува 280 m и 40 m) има сѐм 640m, а површината 11 320 m². За обемот од 640 m од таблицата 8-б се добива $p' = 164$ a. За размер 1:2500 од таблицата 7 и за површина од 164 a, се добива дозволеното отстапување:

$$\begin{array}{rcl} \text{— за } 160 \text{ a} & \dots & 221 \text{ m}^2 \\ & & + 3 \\ \text{— за } 4 \text{ a} & \dots & \dots = \dots \\ & & 224 \text{ m}^2 \quad \quad \quad 1,4 \end{array}$$

додека за фактичната површина од 113 a тоа по истата таблица изнесува 186 m².

Член 50

Кога пресметувањето на површините се врши со комбинираната метода (графичко-нумеричка), дозволените отстапувања на двете големини на пресметаната површина не смее да ја надмине половината на дозволеното отстапување од ст. 1 чл. 49.

$$\Delta p_{\text{komb.}} = 0,5 : \Delta p_{\text{graf.}}$$

ПОСТАПКА НА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ

Член 51

Израмнување на површините на одредена целина на оригиналот (цел оригинал, рабен квадрат, група на парцели, парцела), се врши со претходно споредување на пресметаната површина поединечно на овие целини со површината на секоја од нив, добиена по теоретски пат или претходно израмнета површина.

Израмнување на пресметаните површини се врши по следната постапка:

- споредување на ново пресметаната површина со теоретската или претходно пресметаната израмнета површина на целината;
- утврдување на разликата помеѓу двете површини од претходната алинеја;
- добиената разлика на двете површини дали е во рамките на дозволеното отстапување;
- распоредување на утврденото дозволено отстапување на површините на целината.

Член 52

Димензиите на корисната и теоретската површина на оригиналот за секој размер се следните:

Размер на оригиналот	Димензии на корисните површини на оригиналите		Површина во природа		
	cm	cm	ха	а	м ²
1: 500	75	50	9	37	50
1: 500	90	60	13	50	00
1:1000	75	50	37	50	00
1:1000	90	60	54	00	00
1:2000	75	50	150	00	00
1:2500	90	60	337	50	00
1:5000	45	60	675	00	00

При пресметување на површините на парцелите на оригиналот во рамките на една група треба да биде еднаква со израмнетата површина на таа група.

При пресметување на површините на парцелите и деловите на парцелите на оригиналот во рамките на дел од група таа треба да биде еднаква со израмнетата површина на тој дел од групата.

При пресметување на површините од правоаголни координати на деловите на целината не се врши израмнување на површините во рамките на целината во оваа постапка, туку се врши само контролно пресметување на површината со координатите на крајните точки на целината.

Израмнување на пресметаните површини се врши по правилото: од поголемите целини кон помалите, односно прво се израмнуваат граничните квадрати на оригиналот во рамките на оригиналот, потоа групите во рамките на граничните квадрати, а парцелите, културите и класите во рамките на израмнетите групи. Израмнувањето на површините на класите се врши во рамките на катастарската парцела, односно култура.

Како дадени основни големини за израмнување на пресметаните површини се користат:

— при пресметување на површините „со детал“ и „без детал“ во рамките на еден граничен квадрат, нивниот збир треба да биде еднаков со теоретската површина на тој граничен квадрат во дадениот размер;

— вкупната површина со детал на оригиналот е збир на израмнетите површини на сите гранични квадрати „со детал“ и сите полни гранични квадрати на оригиналот, а ова се однесува и за празните гранични квадрати и за деловите без детал;

— збирот на израмнетите површини „со детал“ и „без детал“ на сите гранични квадрати, полните и празните рабни квадрати, ја дава вкупната површина на оригиналот, што претставува и контрола на пресметаната површина на оригиналот.

За да се извршат горенаведените израмнувања, како основа ќе послужат дадените теоретски големини или дадените површини. Израмнетите површини кои служат за израмнување на пресметаните површини на целината не смеат да се менуваат, освен во исклучителни случаи кога е откриена груба грешка при пресметување на тие големини.

Пресметаните површини на цели групи и нивните делови во рамките на оригиналот, треба да бидат еднакви со израмнетата површина на делот „со детал“ на тој оригинал.

Пресметаните површини на групи и нивни делови на оригиналот исполнет со детал треба да бидат еднакви со вкупната теоретска површина на оригиналот.

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОТСАПУВАЊАТА НА ПОВРШИНИТЕ НА ОРИГИНАЛОТ

Член 53

Определување на отстапувањето (f) помеѓу збирот на неизрамнетата површина P' на целината на оригиналот и дадената израмнета површина (P) на таа целина на оригиналот, во случај кога на оригиналот нема промена на димензиите („усух“) се пресметува по формулата:

$$f = P - [P']$$

Во случај кога има измена на димензиите на оригиналот („усух“), отстапувањето (f) се пресметува на следниот начин:

$$f = P - ([Pu] + \Delta \cdot [Pu]) = P - [P']$$

$$\Delta \cdot [Pu] = U_0 \cdot [Pu]$$

$$U_0 = \frac{\Delta F_u \text{ mm}^2}{F_{\text{orig}} \text{ mm}^2} = m_u \cdot \Delta F_u \text{ mm}^2; m_u = \frac{1}{F_{\text{orig}} \text{ mm}^2}$$

[P'] — пресметана површина на оригиналот;

P — теоретска површина на оригиналот;

[Pu] — збир на површините на целините на оригиналот изменети поради измена на димензиите на оригиналот („усух“);

$\Delta [Pu]$ — поправка на вредноста [Pu] за да се ослободи од влијанието на усухот;

U_0 — специфична измена на површините на оригиналот поради усух (неименуван, апсолутен број);

ΔF_u — фактична измена на површината на оригиналот поради усух;

F_u — површина на корисниот простор на оригиналот;

m_u — модул на промена на површината на оригиналот поради усух.

Отстапувањето (f) се определува поради оцена на точноста на пресметувањето на површините на целините на оригиналот. f_u — е вкупно отстапување на целината од оригиналот, кое го содржи и влијанието на промената на димензијата („усух“):

$$f_u = P - [Pu]$$

Поправката ΔPu или $\Delta[Pu]$ за некоја површина од целината Pu или $[Pu]$ поради исклучување на влијанието на усухот се добива на следниот начин:

$$\Delta Pu = U_o \cdot Pu \quad \text{или} \quad \Delta[Pu] = U_o \cdot [Pu]$$

Поправките во m^2 за еден хектар (1ha) и за еден ар (1a) изнесуваат:

$$\begin{aligned} \Delta P_{um^2/ha} &= U_o \cdot 10^4 \cdot m^2/ha \\ \Delta P_{um^2/a} &= U_o \cdot 10^2 \cdot m^2/a \end{aligned}$$

(прилог 11 таблица 1—A)

Определување на фактичната промена на површината на оригиналот

Член 54

Определувањето на фактичката промена ΔFu на површината на оригиналот служи како основа-големина за определување на специфичната промена на оригиналот (U_o).

Определување на промени на димензиите на рамката на оригиналот се врши секој работен ден задолжително, на почетокот, на средината и на крајот на работното време.

Определувањето на фактичката промена ΔFu на површината на оригиналот, се врши со прецизен метален лењир и триаголник (со нониус) каде се мерат четирите страни на рамката на оригиналот со точност до 10-ти дел од mm при што се добиваат вредностите:

$$L_{yus} \quad L_{yuj} \quad L_{xuz} \quad L_{xui}$$

Индексот (U) означува дека должините L_y односно L_x , на оригиналот е промената („усух“), а индексите „s“, „j“, „z“, „i“, се однесуваат на страните од рамката на оригиналот и тоа: северна, јужна, западна и источна.

Од измерените големина на рамката од оригиналот по Y и X оската се формираат аритметички средини и се добиваат средните големина на променетите димензии на оските x и y од оригиналот со следниот математички израз:

$$L_{yu} = \frac{L_{yus} + L_{yuj}}{2} \quad \text{и} \quad L_{xu} = \frac{L_{xuz} + L_{xui}}{2}$$

Врз основа на пресметаните аритметички средини, се пресметуваат линеарните деформации „ U “ во правците на координатните оски со своите знаци:

$$U_y = L_y - L_{yu};$$

$$U_x = L_x - L_{xu};$$

каде L_y и L_x се теоретски должини на страните на рамката на оригиналот.

Фактичката промена ΔFu на површината на оригиналот во квадратни милиметри (mm^2), а не-земајќи го во предвид производот $U_y \cdot U_x$, се добива по формулата:

$$\Delta Fu = L_y \cdot U_x + L_x \cdot U_y;$$

предзнакот на големината на ΔFu е зависен од предзнаците на големините U_y и U_x .

УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА ПРОМЕНА НА ОРИГИНАЛОТ

Член 55

Специфичната промена U_o на оригиналот се определува со помош на модулот на површинската промена (m_u) и со фактичката промена ΔFu на површината на оригиналот. Модулот на површинската промена m_u е позитивна константа зависна од рамковната големина на оригиналот и е еднаков со реципрочната вредност на површината на оригиналот:

$$m_u = \frac{1}{F_{orig} (mm^2)};$$

каде m_u е коефициент на специфичната промена на површината на оригиналот кога таа заради усухот се променила за $1mm^2$, и тоа без оглед на предзнакот. За одделни рамковни големина m_u изнесува:

$$\begin{aligned} 90 \times 60 &; 75 \times 50 &; 45 \times 60 &; 65,85 \times 52,68; \\ m_u &= 10^{-6} \cdot 1,851852; 10^{-6} \cdot 2,666667; \\ &10^{-6} \cdot 3,703704; 10^{-6} \cdot 2,882693; \end{aligned}$$

Специфичната промена U_o е еднаква на производот од фактичката промена ΔFu (во mm^2 со предзнакот) и модулот m_u :

$$U_o = m_u \cdot \Delta Fu \text{ mm}^2$$

Специфичната промена U_o може да се добие и кога фактичката промена ΔFu во mm^2 се подели со површината на оригиналот F_{orig} во mm^2 :

$$U_o = \frac{\Delta Fu}{F_{orig}}$$

Определувањето на специфичната промена U_o на оригиналот може да се добие со помош на размерот на оригиналот на тој начин, кога вредноста за ΔFu е изразена во m^2 ќе се подели со вкупната површина на оригиналот изразена во m^2 .

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОПРАВКИ НА ПОВРШНИ ЗАРАДИ ПРОМЕНА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ОРИГИНАЛОТ („УСУХ“)

Член 56

Пресметувањето на поправките на површините, кои произлегуваат од измената на димензиите на оригиналот (усухот) Δpu или $\Delta[pu]$ се врши на следниот начин:

$\Delta pu = U_o \cdot Pu$, односно $\Delta[Pu] = U_o \cdot [Pu]$, искажано во m^2 на ha изнесува:

$$\begin{aligned} \Delta Pu \cdot m^2/ha &= 10^4 \cdot U_o = \Delta u/ha \text{ односно} \\ \Delta Pu \cdot m^2/ha &= 10^4 \cdot m_u \cdot \Delta Fu; (\Delta Fu \text{ во } mm^2) \end{aligned}$$

Во зависност од димензиите на оригиналот преку кои е одреден модулот m_u , вредноста на фактичката промена ΔFu се зема од прилог 22 таблица 10.

Член 57

Постапката при пресметување на поправките од промена на димензијата на оригиналот („усухот“) е следната:

- се мерат рамковните големина на оригиналот и се определува ΔFu во mm^2 ;
- за дадените рамковни големина на оригиналот од прилог 22 табелата 10, се добива вредноста Δu на специфичната поправка во m^2 за еден хектар површина;
- вредноста Δu ha се контролира со помош на модулот m_u или со помош на специфичната промена U_o .

ДОЗВОЛЕНИ ОТСТАПУВАЊА ПРИ ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ПОВРШНИНИ НА ОРИГИНАЛОТ

Член 58

Дозволените отстапувања при израмнувањето на површините во целината со дадената површина P се определуваат на следниот начин:

— за површините пресметани со графичка метода $\text{graf.}\Delta_{\text{izr.}} = 0.7\Delta_{\text{graf.}}$ прилози (18—1; 18—2; 18—3; 18—4 од таблица број 7).

Кога пресметувањето на површините со поларен планиметар, при што дозволените отстапувања можат да се наголемат за вредноста од таблицата 8—а, во зависност од бројот на собираците во целината и на податокот (q) на нониусот, што внесува:

$$\sigma\Delta = q \cdot V2n$$

каде што n е број на парцелите во групата, односно број на групите во оригиналот, во овој број се засметуваат и деловите на парцелите односно групите (прилог 19 таблица 8—а):

— за површините пресметани со комбинирана метода: $\text{komb.}\Delta_{\text{izr.}} = 0.4 \text{ graf.}$

— за површините пресметани од оригиналните мерки:

а) кога површините се пресметани два пати и се земени аритметичките средини:

$$\text{orig.2}\Delta_{\text{izr.}} = 0.7\Delta_{\text{orig.}}$$

б) кога површините се пресметани само еднаш:

$$\text{orig.1}\Delta_{\text{izr.}} = \Delta_{\text{orig.}}$$

Кога во одредена целина (група) површините на одделни нејзини делови се пресметани со различни методи и точност, за дозволеното отстапување може, по потреба, да се земе вредноста на вториот корен од збирот на квадратите на дозволените отстапувања за односните делови во зависност од методата.

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА ПРИ ПРЕСМЕТАЊЕ НА ПОВРШИНТЕ НА ЦЕЛИНАТА НА ОРИГИНАЛОТ

Член 59

Ако во целината сите површини се пресметани по иста метода, отстапувањето на површината се распоредува директно пропорционално на одделни пресметани површини, на деловите во целината (P_i) и тоа на следниот начин:

$$V_i = f_o \cdot P_i \text{ односно } V_{ui} = f_{uo} \cdot P_{ui},$$

каде што V_i односно V_{ui} се поправки на одделните површини во целината, f_o односно f_{uo} специфична поправка на единица површина во целината:

$$f_o = \frac{f'}{[P_i]^{n_i}} \text{ или } f_{uo} = \frac{f_u}{[P_{ui}]^{n_i}}$$

Отстапувањето f_u се распоредува кога отстапувањето f е во дозволените граници.

Кога во целината, покрај графичката метода, е применета и методата за пресметување на површините од оригиналните мерки или комбинираната метода, на површините пресметани со овие две методи не се распоредуваат поправките „ V “, т.е. за овие површини $V = 0$, а во тој случај специфичната поправка f_o се одредува на следниот начин:

$$f_o = \frac{f}{[P'_{\text{graf}}]} \text{ односно } f_{uo} = \frac{f_u}{[P_{\text{ugraf}}]}; \text{ во име-}$$

нителот се содржи збирот на овие површини од целината што се определува по графичката метода.

ПОСТАПКА НА ПРЕСМЕТАЊЕТО НА ПОВРШНИНИ НА КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ, ГРАНИЧНИ КВАДРАТИ, ГРУПИ И ПАРЦЕЛИ

Член 60

Површината на катастарската општина се добива како збир на површините со детал на гранич-

ните квадрати и полните ивични квадрати на оригиналите, односно како збир на површините на групите на катастарската општина, односно како збир на површините на парцелите во границите на катастарската општина.

Член 61

Сите податоци при пресметување и приbeleжување на површините се запишуваат во пропишани обрасци за таа цел, во кои се вршат потребните пресметувања според упатствата и прилозите дадени во овој правилник. Кога површината на некоја целина се состои од повеќе делови, за секој нејзин дел се пресметува површината при што се внесуваат во образецот сите податоци од мерењето на површините за тие делови.

Во образецот се внесуваат и податоците: почетокот на работа, видот, марката и фабричниот број на планиметарот, како и податокот на планиметарот во mm^2 и неговиот износ во m^2 во соодветната размера на оригиналот.

При промена на рамковните димензии на оригиналот, податоците за мерењето на димензиите на оригиналот и потребните пресметувања, се запишуваат во самиот образец преку сите колони забележувајќи ги одделните големини со нивните скратеници, што се употребуваат и при други пресметувања.

ПРЕСМЕТАЊЕ НА УСУХ

Пред почнување на пресметувањето на површината на целината се пресметува, односно утврдува усухот на оригиналот на кој се наоѓа целината. За пресметувањето на усухот на оригиналот се користат следните елементи со нивните ознаки:

$Lyus, Lyuj$ — должини на променетите димензии на

$Lyuz, Lyuj$ — рамката на оригиналот во ($\text{mm}/10$);

Lyu, Lxu — средни вредности (во $\text{mm}/10$);

Uy, Ux — фактички промени на димензиите на рамките на оригиналот (во $\text{mm}/10$);

F — површина на оригиналот во mm^2 ;

ΔFu — вкупна промена на површината на оригиналот во mm^2 ;

mu — единечен модул на промената на површината;

Uo — специфична промена на оригиналот, односно поправката на единица површина;

Δuha — поправка на еден m^2 за еден

$$ha \cdot (Uo \cdot 10^4 = mu \cdot \Delta Fu \cdot 10^4);$$

$\Delta Pu, \Delta u$ — поправка на површината за усухот.

Добисната величина на усухот пресметана со горните елементи се додава со нејзиниот предзнак на пресметаната површина на целината на оригиналот. Добисната големина на целината се споредува со теоретската големина на истата целина и се добива разлика која треба да се распореди на деловите на целината според нејзиниот предзнак, кога отстапувањето е во дозволените граници.

ИЗРАМНУВАЊЕ

Утврдената дозволена големина на отстапувањето на пресметаната површина на целината се израмнува-распоредува пропорционално на секој дел од целината, во зависност од големината на површината на делот на целината и предзнакот на вкупното отстапување.

Поединечните делови на отстапувањето на површината од вкупното отстапување, што се додаваат на секој дел од целината имаат карактер на поправка на пресметаната површина на тој дел. За пресметување на поправката за секој дел од целината се користат следните елементи:

P — дадена површина на целината во m^2 ;

- f — отстапување ослободено од влијанието на промена на димензиите во оригиналот во m^2 ;
- f_0 — поправка на единица површина ($= f : [p']$);
- $f_0 \cdot ha$ — поправка во m^2 за еден ha ($= f_0 \cdot 10^4$);
- $f_0 \cdot a$ — поправка во m^2 за еден ar ($= f_0 \cdot 10^2$);
- f_u — отстапување на непоправената мерена или пресметана површина, која содржи и промена поради усух (вкупно отстапување во m^2);
- f_{uo} — поправка за единица површина во m^2 ($= f_u : [Pu]$);
- $f_{uo} \cdot ha$ — поправка во m^2 за еден ha заедно со усух ($= f_{uo} \cdot 10^4$);
- $f_{uo} \cdot a$ — поправка во m^2 за еден ar ($= f_{uo} \cdot 10^2$);
- $[P']$ — пресметана површина на целината без усух во m^2 ;
- $[Pu]$ — пресметана површина на целината со усух во m^2 ;
- $[P]$ — израмнета површина во m^2 ;
- (ДО) — дозволено отстапување;
- $P'k.o.$ — вкупна површина на катастарската општина во m^2 ;
- $Pk.o.$ — дефинитивна површина на катастарската општина (со дадените и одземените полигоми на заедничките објекти во m^2).

За секој даден податок што се користи како основа за споредување и израмнување на пресметаните површини, мора да се запише на образецот каде се пресметуваат површините и од каде е земен тој (образец и страна).

Образците за пресметување на површините се групираат во тетратка во која има четириесет страни (дваесет листа). На насловната страна на секоја тетратка мора да биде внесено следното:

- име на општествено-политичките заедници (република, покраина, општина), на територијата што е опфатена на оригиналот;
- ознака од описот на оригиналот;
- размер на оригиналот и видот на делот на пресметаната површина на целината (гранични квадрати, групи, парцели);
- име на катастарската општина чија површина се пресметува;
- и бројот на оригиналот, бројот на првата и последната страница на тетратката, датумот на пресметувањето и потпис на пресметувачот.

ГРАНИЧНИ КВАДРАТИ

Член 62

При пресметувањето и израмнувањето на површините основна целина е оригиналот (целосно или делумно пополнет со цртеж на деталот). Делумно пополнетиот оригинал содржи детал со цртеж и без цртеж. Површината на деталот со цртеж на секој оригинал се добива со собирање на пресметаната површина на секој граничен квадрат исполнет со цртеж и полните гранични квадрати со цртеж на оригиналот. Граничната линија во граничниот квадрат помеѓу делот „со детал“ и „без детал“ на тој граничен квадрат, може да биде воедно и граница помеѓу две катастарски општини.

Пресметувањето на површините на граничните квадрати, може да се врши откако претходно ќе се утврди дали граничната линија во граничниот квадрат е правилно одредена на двата оригинала. Податоците од пресметувањето на површините на граничните квадрати се внесуваат во образецот П-1 (прилог 25-1; 25-2).

За да се пресмета површината на еден граничен квадрат во еден размер во кој има дел „со детал“ и дел „без детал“, претходно треба да се утврди дали одговараат координатите на четирите темиња на координатната мрежа на граничниот квадрат. Кога деловите „со детал“ и „без детал“ на граничниот квадрат се изработени во различни размери, претходно се утврдува дали одговараат координатите

на четирите темиња, а потоа се врши пресметување на површините на деловите „со детал“ и „без детал“ во соодветната размера.

При пресметувањето на површината се користат идентични ликови, во зависност од размерот во кој се картирани деловите.

За деловите на граничниот квадрат, чии површини се претходно пресметани, тие површини се користат за споредување со површините на деловите што се пресметуваат на тој граничен квадрат и доколку отстапувањето (f) на овие две величини е во границата на дозволеното отстапување (Δ), така преземената (споредена) површина се зема како дефинитивна.

Споредувањето на површините помеѓу два идентични гранични квадрати од две подрачја или две размери се врши на следниот начин:

Подрачје А

Со претходно пресметани површини

Подрачје Б

Со површини кои се пресметуваат

$$Pa \text{ bez} = (Pb \text{ so} + Uo \cdot Pb \text{ so}) = f_1 (\Delta_1)$$

$$Pa \text{ so} = (Pb \text{ bez} + Uo \cdot Pb \text{ bez}) = f_2 (\Delta_2)$$

Површините пресметани од правоаголните координати, по правило, имаат првенство пред оние што се пресметани со други методи. Ако површините на соседното подрачје се пресметани претходно според други методи и се внесени во елаборатот, односно во катастарскиот операт, тие ќе се преземат како дадени.

Кај заедничките објекти чија средишна линија е и граница помеѓу две катастарски општини, површините се пресметуваат до средишната линија одделно за секоја катастарска општина. Кај другите заеднички објекти (природни водотеци потесни од 20 m, во просек: патишта, канали и сл.) не се изведува и не се конструира средишната линија, односно површината на целиот заеднички објект се опфаќа во граничните квадрати на таа катастарска општина која прва се пресметува, а половината од површината на вакиот заеднички објект се одбива во главната рекапитулација на рабните квадрати од вкупната површина на катастарската општина. Граничната линија помеѓу СФРЈ и соседните држави, се картира и исцртува во оригиналите врз основа на податоците од премсрот и снимањето на таа линија каква што била при разграничувањето, утврдена од страна на мешовита комисија за разграничување.

Површините на граничните квадрати „со цртеж“ и „без цртеж“ се пресметуваат два пати и од двете пресметани величини се зема проста аритметичка средина.

При пресметување на површината на гранични квадрати со поларен планиметар, вредноста на податокот на нониусот во соодветниот размер не смее да биде поголема од долунаведените големини:

размер	1:500	1:1000	1:2000	1:2500	1:5000
вредност на податокот (q)	1 m ²	5 m ²	10 m ²	20 m ²	50 m ²

Дозволените отстапувања при пресметувањето и израмнувањето на површините во граничните квадрати и во квадратите со идентични ликови, се уредени во член 48, 49 и 58 од овој правилник.

Вкупната површина на граничниот квадрат се добива со собирање на израмнетата површина „со детал“ и „без детал“ на граничниот квадрат.

Вкупната површина на оригиналот се добива со собирање на израмнетата површина на граничните квадрати со и без детал, додавајќи ги површините на квадратите полни со детал и празни без детал според размерот на планот при што мора да биде исполнет условот:

$$[\text{полни}] + [\text{со детал}] + [\text{празни}] + [\text{без детал}] = F \text{ оригинал или } [V \text{купно „со“}] + [V \text{купно „без“}] = F \text{ оригинал.}$$

Кога една катастарска општина е картирана на оригиналите во два или повеќе размери, пресметувањето на површината на граничните квадрати се врши прво во оригиналите со најкрупен размер, а потоа се пресметуваат површините на оригиналите во поситен размер.

ПОСТАПКА ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА КОГА ОРИГИНАЛИТЕ СЕ ИЗГОТВУВААТ ПО КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ

Член 63

Сите обрасци од пресметувањето на површината на катастарската општина, независно од бројот на оригиналите на кои таа се вклопа формираат еден елаборат.

Пресметувањето на површините на поодделни целини или делови (гранични квадрати, групи и парцели) се врши во рамките на еден оригинал и тие се внесуваат во посебни тетратки согласно чл. 61 од овој правилник.

Пресметување на површина на катастарската општина

Член 64

Површината на катастарската општина која има заеднички објекти (Р'К.О.), се добива како збир на пресметаната и дефинитивно израмнетата површина на полните рабни квадрати со детал и пресметаната и израмнетата површина со детал на граничните рабни квадрати за сите оригинали, кога ги опфаќа катастарската општина, според образецот:

$$P'K.O. = [Forig. polni] + [Fso crtež]$$

Кога катастарската општина нема заеднички објекти, нејзината површина (Р'К.О.) се добива по истата постапка како што е утврдено во став 1 од овој член. Во овој случај $P'K.O. = P.K.O.$

Површината на катастарската општина се добива и како збир на дефинитивно пресметаните површини на оригиналите (според став 13 од чл. 62), на кои се наоѓа катастарската општина. Кога катастарската општина опфаќа делови од оригиналот и полни оригинали, нејзината површина се добива на следниот начин:

$$[P] \text{ со детал} + [P] \text{ на пол. оригинали} = P.F \text{ ориг.}$$

Како контрола на пресметаната површина на катастарската површина се користи следниот образец: $P.F \text{ оригинали} = [P] \text{ со детал} + [P] \text{ без детал} + [P] \text{ полни оригинали}$. Оваа контрола опфаќа пресметување на вкупната површина на оригиналите, кои ги опфаќа катастарската општина при што се собираат површините опфатени со детал и без детал на оригиналите, кои се споредуваат со теоретската површина на оригиналите.

Површината на катастарската општина исто така се добива и со збирот на пресметаните израмнети површини на групите на парцелите во рамките на катастарската општина, кога во катастарската општина нема заеднички објекти без средишна линија.

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШНИ НА ГРУПИ И ДОБИВАЊЕ ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

Член 65

За пресметување на површините на групите и нивните делови, се формира тетратка со образец П-2, (прилог 26-1; 26-2), во кој претходно се внесуваат податоци за оригиналот и за бројот на групата.

Начинот и постапката на пресметувањето на површините на групите и делови на групите, се врши

според став 1 од член 61 и став 9 од член 62 од овој правилник.

При пресметување на површините на групите со поларен планиметар се применуваат одредбите од член 62 став 10 и 11 од овој правилник.

Израмнувањето на пресметаните површини на групите, се врши во рамките на површините на оригиналот полн со детал, односно во рамките на површината на делот од оригиналот со детал. Израмнувањето на површините на групите се врши според став 5 на член 61 од овој правилник.

По израмнувањето на површините на групите се изготвува рекапитулација на површините на групите, што се врши во образецот бр. 4, по редослед на групите во оригиналот. Збирот на површините на групите мора да се сложи со површината Р'К.О. на катастарската општина, добиена од збирот на површините со детал од рабните квадрати.

Површината на катастарската општина Р'К.О. се добива на следниот начин:

$$P'K.O. = P'K.O. + \frac{1}{2} \cdot [P] \text{ заеднички објекти} - \frac{1}{2} \cdot [P] \text{ заеднички преземени објекти} - \frac{1}{2} \cdot [P] \text{ отстапени објекти}$$

ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПОВРШНИ НА КАТАСТАРСКИ ПАРЦЕЛИ

Член 66

Пресметување на површините на катастарските парцели и нивните делови се врши во образец П-3 (прилог 27), во кој претходно се внесуваат податоците за оригиналот и групите во кој се наоѓа парцелата како и бројот на парцелата. Ваквите обрасци се поврзуваат во тетратка со 40 страни.

Начинот, постапката и приборот за пресметувањето на површините на парцелите и нивните делови е уредено со став 1 од член 61 и став 9 од член 62.

Површините на парцелите во рамките на еден оригинал, се израмнуваат во рамките на групата или нејзин дел во која припаѓаат тие парцели на секој оригинал.

Кога катастарската парцела се состои од повеќе култури и класи, а содржи и земјиште под згради, пресметувањето на површините на културите се врши два пати независно едно од друго мерење, а по еден пат се врши пресметување на површините на класите. Израмнувањето на површините на класите се врши во рамките на катастарската парцела, односно култура.

Пресметувањето на површините на катастарските парцели со поларен планиметар може да се врши, ако податокот на нониусот во соодветниот размер не ги поминува следните вредности:

размер 1:	=	1:500	1:1000	1:2000	1:2500	1:5000
максимална вредност на податокот ()		2	10	20	40	100

При пресметувањето на површините на парцелите, покрај горенаведениот услов, парцелата треба да го задоволи и условот за големината на парцелата даден во чл. 44 и 45 од овој правилник (прилог 17 таблица 6).

Пресметувањето на површините на парцелите во населените места, кога размерот на оригиналот е 1:500 или 1:1000 се врши од хоризонталните оригинални мерења на граничните линии (мерени фронтони), независно од големината на катастарската парцела. По израмнувањето на површините на парцелите, тие се внесуваат за секоја парцела и нејзин дел во образец П-4 (список на површините) за целата катастарска општина.

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШНИ КОГА ДЕТАЛОТ ОД ПОВЕЌЕ КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ Е КАРТИРАН НА ЕДЕН ИСТ ОРИГИНАЛ

Член 67

Кога пресметувањето на површините се врши на оригинал на кој има детал на повеќе катастарски

општини, податоците од пресметаните површини на граничните рабни квадрати и групите се впишуваат во тетратки одделно за секој оригинал. Податоците од пресметаните површини за катастарските парцели се впишуваат во тетратки поодделно за секоја катастарска општина и за секој оригинал, при што на насловната страна на секоја тетратка се внесуваат податоците согласно став 1 член 61 од овој правилник.

За пресметување на површините на вакви оригинали потребно е да се извршат на секој оригинал следните работи:

1. пресметување и израмнување, односно преземање на површините на деловите со детал од рабните квадрати од сите оригинали што ги опфаќа катастарската општина;

2. пресметување и израмнување на површините на групите и нивните делови за секој оригинал;

3. пресметување на површината на секоја катастарска општина посебно и

4. пресметување и израмнување на површините на катастарските парцели и деловите на парцелите (култури).

Член 68

Пресметувањето и израмнувањето на површините на катастарските општини точка 1 став 2 од член 67, се врши според член 62 од овој правилник. Збирот на површините на оригиналите полни со детал и на деловите на оригиналите на рабните квадрати со детал ја дава вкупната површина на катастарските општини.

ДОБИВАЊЕ ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКАТА ОПШТИНА СО ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШНИНИ НА ГРУПИ

Член 69

Пресметувањето и израмнувањето на површината на групите и нивните делови се врши во рамките на еден оригинал, по редослед на броевите на групите, за секоја катастарска општина на оригиналот. Податоците од пресметувањето на површините како и податоците за оригиналот, групите и катастарските општини се внесуваат во обрасците на соодветната тетратка. На насловната страна на тетратката за оваа цел се внесуваат податоци согласно член 61 став 1 од овој правилник.

Израмнетите површини на групите и нивните делови за секоја катастарска општина од оригиналите се внесуваат во одделна тетратка, а со собирање на површините на овие делови се добива вкупната површина на катастарската општина (Р'к.о.), односно по пресметувањето на евентуално отстапените односно преземените половици на заедничките објекти, без средишна линија, се добива површината на катастарската општина Р'к.о., според формулата:

$$[P]_{\text{grupi}} = P'_{\text{ko}}; P_{\text{ko}} = P'_{\text{ko}} - \frac{1}{2}[P]_{\text{otstap}} + \frac{1}{2}[P]_{\text{prevz}}$$

Збирот на површината на катастарските општини мора да биде еднаков на површината на одредената целина.

Како завршна контрола на пресметаните површини на парцелите ќе се пресметаат и површините на контролните групи. Во рамките на една катастарска општина, контролните групи се прават во просек 10% од вкупниот број на групите во катастарската општина. Контролната група не смее целосно да се поклопува со ниту една цела група, туку се формира слободно, од делови на повеќе групи. Во поглед на големината и формата и за контролните групи важат општите одредби за групите како и за самото пресметување. Дозволеното отстапување помеѓу збирот на дефинитивните површини од парцелите земен во контролната група и пресметаната контролна група, се зема како за двојните мерења според член 48 и член 49 став 1 од овој правилник.

ИСПРАВКИ НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ПОВРШНИНИ ЗА РАДИ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ ВО ЦРТЕЖОТ

Член 70

Грешките направени во цртежот на деталот на оригиналот што можат да се исправат без дополнителни премерувања (снимања), мораат да се исправат и исцртаат со туш на оригиналот пред пресметувањето на површините.

Ако во цртежот на деталот има грешки, за чие отстранување ќе мора да се изврши дополнително снимање на земјиштето, работата на пресметувањето на површините на овие парцели не се запира. Во тој случај таквата група на парцели со нејзините доирни гранични линии, исцртани со молив, во колоната „1“ на образецот П-3 ќе се запишат броевите на сите парцели од таа група. Во колоната „10“ (забелешка) ќе се регистрира редниот број на списокот на грешките и под кој број е заведена таа грешка (пример: „СП на греш. 12“). Површината на групата каде настанала грешката се пресметува по правилата од член 66 што важат за пресметување на површината на парцелите, а израмнувањето се врши во рамките на таа група.

По извршените исправки на теренот, картирањето и извлекувањето на деталот на оригиналот, површините на одделните парцели (од кои е формирана групата) се пресметуваат во образец П-3, а израмнувањето се врши во рамките на таа група.

Во случаите, кога исправките на граничните линии на катастарските парцели мораат да се спроведат по завршувањето на списокот на површините на парцелите, ќе се постапи на следниот начин:

1. во случај, кога збирот на површините на парцелите кои прават една целина останува неизменет („стара состојба“), а на некои од нив поединечно се менуваат површините поради исправки на меѓусебните гранични линии, таквите парцели се земаат како група во смисла на ст. 2 на овој член. За пресметување на површините на овие парцели важат одредбите за пресметување на површините на парцелите чл. 66 и се израмнуваат во рамките на површините на „стара состојба“. Површината на старата состојба се собира во колоната „забелешка“.

2. во списокот на површините на парцелите, ќе се пречртаат со црвено мастило податоците на претходно пресметаните површини на парцелите на кои им се менуваат површините, и на крајот на списокот на површини како додаток ќе се запишат новопресметаните површини на парцелите по редослед според броевите на парцелите.

СПИСОК НА ПОВРШНИНИ НА ПАРЦЕЛИ

Член 71

За секоја катастарска општина посебно се изработува образецот „список на површини на парцели“ (образец П-4), кој се формира како тетратка со големина од 60 листа. Во зависност од бројот на парцелите во катастарската општина се изготвуваат соодветен број на тетратки (прилог 28). Списокот на површините на парцелите ги содржи следните податоци за секоја парцела, кои се внесуваат, секој од нив, во соодветната колона на образецот:

- во колона (1) број на катастарската парцела;
- во колона (2) број на зградата во парцелата;
- во колона (3) број на оригиналот каде се наоѓа парцелата;
- во колона (4) број на скицата каде се наоѓа парцелата;
- во колона (5) број на групата каде се наоѓа парцелата;
- во колона (6) површината на делот на парцелата;
- во колона (7) површината на делот од земјиштето под зграда во парцелата;
- во колона (8) вкупната површина на парцелата;
- во колона (9) број на имотниот лист на парцелата;

- во колона (10) катастарска култура на земјиштето на парцелата, што се впишува со соодветната шифра;
- во колона (11) катастарска класа на земјиштето на парцелата;
- во колона (12) бонитетна класа на земјиштето на парцелата;
- во колона (13) викано место каде се наоѓа парцелата;
- во колона (14) разврстени површини на земјиштето по култури и објекти;
- во колона (15) вид на сопственоста (индивидуална-општествена) — што се впишува со соодветната шифра;
- во колона (16) градежна парцела — што се впишува со соодветната шифра.

ИЗГОТВУВАЊЕ НА СПИСОК НА ПОВРШНИ НА ПАРЦЕЛИ

Член 72

Изготвувањето на списокот на површини на парцели се врши на тој начин што претходно, пред да се внесат површините, се запишуваат сите други податоци за парцелата така што треба однапред да се остави потребно место за запишување на површините на целата парцела или за одделните нејзини делови и за вкупната површина.

При изготвувањето на списокот се внесуваат следните податоци:

1. бројот на парцелата;
2. бројот на оригиналот или оригиналите;
3. бројот на групата;
4. ознаката за културата или зградата.

Ако одреден податок за парцелата мора да се внесе во два или повеќе реда, во тој случај помеѓу тој и следниот податок се остава по еден празен ред.

При изготвувањето на списокот на површините мора да се имаат предвид скиците на деталите, оригиналите и скицата за поделбата на групи. Работата на изготвување на списокот на површини ја врши искусен стручњак.

Внесување на површините на парцелите во списокот на површини се врши од образецот П-3.

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ НА ПАРЦЕЛИТЕ СО ПОВРШИНИТЕ НА ГРУПИТЕ

Член 73

По внесувањето на површините на сите парцели на една група, површините ќе се соберат во колона 12 а збирот мора да биде еднаков со израмнетата површина на групата од образецот П-2.

ИЗГОТВУВАЊЕ НА РЕКАПИТУЛАЦИЈАТА ВО СПИСОКОТ НА ПОВРШНИ

Член 74

Рекапитулација во списокот на површини, се врши на тој начин што по внесувањето на сите податоци предвидени со чл. 72 и 73 од овој правилник во списокот на површините на парцелите, се врши собирање на површините на сите групи и површините под објектите, на кој збир се додаваат или одземаат површините на заедничките објекти кои немаат средина линија.

Член 75

Изготвениот список на површините на парцелите го потпишува лицето што го изготвил и раководителот на работите по извршениот преглед, а го заверува Републичката геодетска управа.

Член 76

Составен дел на овој правилник се прилозите и табелите од број 1 до број 28.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 77

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од

неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-496/1
19 април 1988 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. **Коста Христов с. р.**

ПРИЛОЗИ
ОД 1 ДО 28

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ

(Прилог 1)
Член 4

(Име на органот, работна организација)

РАБОТИЛИШТЕ — ОБЈЕКТ

Порачател: _____

Број на договорот: _____

ПЛАН НА РАБОТА

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Снимено со камера-метода: _____
2. Размер на снимањето: _____
3. Намена на оригиналот-картата: _____
4. Размер на оригиналот — картата: _____
5. Вкупен број: _____
6. Број на оригиналот: _____
7. Вид на подлогата: _____
8. Површина: _____
9. Картирање на хоризонтална и висинска претстава извршиле: _____

ИЗРАБОТКА НА ОРИГИНАЛОТ

Картирање — реституција

1. Инструмент: _____
2. Хоризонтална претстава: _____
3. Висинска претстава: _____

Исцртување


1. Хоризонтална претстава: _____
2. Висинска претстава: _____
3. Хидрографија: _____
4. Опис на оригиналите: _____

(Место и датум)

(Потпис)

ПРЕГЛЕДНА СКИЦА

работилиште — објект



(Прилог 3)

(Прилог 4)

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

ЧЛ. 4

ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР

ЧЛ. 4

КАКАЊ

КАКАЊ

6F



6G РАЗМЕРА 1:50000

Размер 1:100 000

Размер на снимањето 1:15000
Размер на картирањето 1:5000Камера RC5^a

F=115 mm

6G-Серија BN



Објект: _____ Лист: _____ Бр. 16, 4
Размера: _____ Триг. оклада: _____

Слика на објектот	КОРДИНАТИ	Слика на објектот	КОРДИНАТИ
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Фонетрич. обр. бр. 1

ПРЕГЛЕДНА РЕГИСТРАЦИЈА

Ред. бр.	Класификација	Примедби
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

ПРЕГЛЕД НА РЕГИСТРАЦИЈА

Ред. бр.	Класификација	Примедби
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

РЕГИСТАР НА РАБОТАТА



Ред. бр.	ОПЕРАЦИЈА	Датум	Колку време	ПОТПИС
1	Внесување на податоци			
2	Начесување на десни, врски и врски точки			
3	Контролирање на десни, врски и врски точки			
4	Измерување на десни, врски и врски точки			
5	Преглед на графички записи од сопствените податоци			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

ТАБЛИЦА 7

Прилог 18-3

МЛ 49:58

1:2500														
p	Δ	0,7 Δ	p	Δ	0,7 Δ	p	Δ	0,7 Δ	p	Δ	0,7 Δ			
а м²	м²	м²	а м²	м²	м²	а м²	м²	м²	а м²	м²	м²			
1 30	23	14	55	40	25	90	65	38	13	00	431	42	442	6,2
1 40	24	15	56	41	26	91	66	39	14	00	432	43	443	6,3
1 50	25	16	57	42	27	92	67	40	15	00	433	44	444	6,4
1 60	26	17	58	43	28	93	68	41	16	00	434	45	445	6,5
1 70	27	18	59	44	29	94	69	42	17	00	435	46	446	6,6
1 80	28	19	60	45	30	95	70	43	18	00	436	47	447	6,7
1 90	29	20	61	46	31	96	71	44	19	00	437	48	448	6,8
2 00	30	21	62	47	32	97	72	45	20	00	438	49	449	6,9
2 10	31	22	63	48	33	98	73	46	21	00	439	50	450	7,0
2 20	32	23	64	49	34	99	74	47	22	00	440	51	451	7,1
2 30	33	24	65	50	35	100	75	48	23	00	441	52	452	7,2
2 40	34	25	66	51	36	101	76	49	24	00	442	53	453	7,3
2 50	35	26	67	52	37	102	77	50	25	00	443	54	454	7,4
2 60	36	27	68	53	38	103	78	51	26	00	444	55	455	7,5
2 70	37	28	69	54	39	104	79	52	27	00	445	56	456	7,6
2 80	38	29	70	55	40	105	80	53	28	00	446	57	457	7,7
2 90	39	30	71	56	41	106	81	54	29	00	447	58	458	7,8
3 00	40	31	72	57	42	107	82	55	30	00	448	59	459	7,9
3 10	41	32	73	58	43	108	83	56	31	00	449	60	460	8,0
3 20	42	33	74	59	44	109	84	57	32	00	450	61	461	8,1
3 30	43	34	75	60	45	110	85	58	33	00	451	62	462	8,2
3 40	44	35	76	61	46	111	86	59	34	00	452	63	463	8,3
3 50	45	36	77	62	47	112	87	60	35	00	453	64	464	8,4
3 60	46	37	78	63	48	113	88	61	36	00	454	65	465	8,5
3 70	47	38	79	64	49	114	89	62	37	00	455	66	466	8,6
3 80	48	39	80	65	50	115	90	63	38	00	456	67	467	8,7
3 90	49	40	81	66	51	116	91	64	39	00	457	68	468	8,8
4 00	50	41	82	67	52	117	92	65	40	00	458	69	469	8,9
4 10	51	42	83	68	53	118	93	66	41	00	459	70	470	9,0
4 20	52	43	84	69	54	119	94	67	42	00	460	71	471	9,1
4 30	53	44	85	70	55	120	95	68	43	00	461	72	472	9,2
4 40	54	45	86	71	56	121	96	69	44	00	462	73	473	9,3
4 50	55	46	87	72	57	122	97	70	45	00	463	74	474	9,4
4 60	56	47	88	73	58	123	98	71	46	00	464	75	475	9,5
4 70	57	48	89	74	59	124	99	72	47	00	465	76	476	9,6
4 80	58	49	90	75	60	125	100	73	48	00	466	77	477	9,7
4 90	59	50	91	76	61	126	101	74	49	00	467	78	478	9,8
5 00	60	51	92	77	62	127	102	75	50	00	468	79	479	9,9
5 10	61	52	93	78	63	128	103	76	51	00	469	80	480	10,0
5 20	62	53	94	79	64	129	104	77	52	00	470	81	481	10,1
5 30	63	54	95	80	65	130	105	78	53	00	471	82	482	10,2
5 40	64	55	96	81	66	131	106	79	54	00	472	83	483	10,3
5 50	65	56	97	82	67	132	107	80	55	00	473	84	484	10,4
5 60	66	57	98	83	68	133	108	81	56	00	474	85	485	10,5
5 70	67	58	99	84	69	134	109	82	57	00	475	86	486	10,6
5 80	68	59	100	85	70	135	110	83	58	00	476	87	487	10,7
5 90	69	60	101	86	71	136	111	84	59	00	477	88	488	10,8
6 00	70	61	102	87	72	137	112	85	60	00	478	89	489	10,9
6 10	71	62	103	88	73	138	113	86	61	00	479	90	490	11,0
6 20	72	63	104	89	74	139	114	87	62	00	480	91	491	11,1
6 30	73	64	105	90	75	140	115	88	63	00	481	92	492	11,2
6 40	74	65	106	91	76	141	116	89	64	00	482	93	493	11,3
6 50	75	66	107	92	77	142	117	90	65	00	483	94	494	11,4
6 60	76	67	108	93	78	143	118	91	66	00	484	95	495	11,5
6 70	77	68	109	94	79	144	119	92	67	00	485	96	496	11,6
6 80	78	69	110	95	80	145	120	93	68	00	486	97	497	11,7
6 90	79	70	111	96	81	146	121	94	69	00	487	98	498	11,8
7 00	80	71	112	97	82	147	122	95	70	00	488	99	499	11,9
7 10	81	72	113	98	83	148	123	96	71	00	489	100	500	12,0
7 20	82	73	114	99	84	149	124	97	72	00	490	101	501	12,1
7 30	83	74	115	100	85	150	125	98	73	00	491	102	502	12,2
7 40	84	75	116	101	86	151	126	99	74	00	492	103	503	12,3
7 50	85	76	117	102	87	152	127	100	75	00	493	104	504	12,4
7 60	86	77	118	103	88	153	128	101	76	00	494	105	505	12,5
7 70	87	78	119	104	89	154	129	102	77	00	495	106	506	12,6
7 80	88	79	120	105	90	155	130	103	78	00	496	107	507	12,7
7 90	89	80	121	106	91	156	131	104	79	00	497	108	508	12,8
8 00	90	81	122	107	92	157	132	105	80	00	498	109	509	12,9
8 10	91	82	123	108	93	158	133	106	81	00	499	110	510	13,0
8 20	92	83	124	109	94	159	134	107	82	00	500	111	511	13,1
8 30	93	84	125	110	95	160	135	108	83	00	501	112	512	13,2
8 40	94	85	126	111	96	161	136	109	84	00	502	113	513	13,3
8 50	95	86	127	112	97	162	137	110	85	00	503	114	514	13,4
8 60	96	87	128	113	98	163	138	111	86	00	504	115	515	13,5
8 70	97	88	129	114	99	164	139	112	87	00	505	116	516	13,6
8 80	98	89	130	115	100	165	140	113	88	00	506	117	517	13,7
8 90	99	90	131	116	101	166	141	114	89	00	507	118	518	13,8
9 00	100	91	132	117	102	167	142	115	90	00	508	119	519	13,9
9 10	101	92	133	118	103	168	143	116	91	00	509	120	520	14,0
9 20	102	93	134	119	104	169	144	117	92	00	510	121	521	14,1
9 30	103	94	135	120	105	170	145	118	93	00	511	122	522	14,2
9 40	104	95	136	121	106	171	146	119	94	00	512	123	523	14,3
9 50	105	96	137	122	107	172	147	120	95	00	513	124	524	14,4
9 60	106	97	138	123	108	173	148	121	96	00	514	125	525	14,5
9 70	107	98	139	124	109	174	149	122	97	00	515	126	526	14,6
9 80	108	99	140	125	110	175	150	123	98	00	516	127	527	14,7
9 90	109	100	141	126	111	176	151	124	99	00	517	128	528	14,8
10 00	110	101	142	127	112	177	152	125	100	00	518	129	529	14,9
10 10	111	102	143	128	113	178	153	126	101	00	519	130	530	15,0
10 20	112	103	144	129	114	179	154	127	102	00	520	131	531	15,1
10 30	113	104	145	130	115	180	155	128	103	00	521	132	532	15,2
10 40	114	105	146	131	116	181	156	129	104	00	522	133	533	15,3
10 50	115	106	147	132	117	182	157	130	105	00	523	134	534	15,4
10 60	116	107	148	133	118	183	158	131	106	00	524	135	535	15,5
10 70	117	108	149	134	119	184	159	132	107	00	525	136	536	15,6
10 80	118	109	150	135	120	185	160	133	108	00	526	137	537	15,7
10 90	119	110	151	136	121	186	161	134	109	00	527	138	538	15,8
11 00	120	111	152	137	122	187	162	135	110	00	528	139	539	15,9
11 10	121	112	153	138	123	188	163	136	111	00	529	140	540	16,0
11 20	122	113	154	139	124	189	164	137	112	00	530	141	541	16,1



НА ОРИГИНАЛОТ.

CAJ - 1, BARE - 4

Прилог 25-з.

47.52

Ord. 74

[illegible]

Прилог 26-2

4Л. 65 * Образец П-2

Срп. 14

К. в. <u>Орашје</u>										ПОВРШНИ НА ГРУПИТЕ										Ш.П. 55		Образец П. 16	
Податоци од мерката и сметката										Разлика на 1-11 (1) и 7	Држач на 1-11 (2) и 7	Сметана поправка 1 (3) и 7	Поправка на 1-11 (4) и 7	Конечна поправка 1 (5) и 7	Забелешка Страна на П. 1								
Група број	М е р к а																						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11														
		лист	бр.	2	12	40																	
			3	1	08	56																	
			4	12	23	08																	
46			5	6	65	48		22	79														
47			5					17	53														
			4	7	71	66																	
48			5	41	23	80		13	95														
			4	9	10	84																	
49			5	10	42	72		19	23														
50			5					14	28														
51			5					21	30														
			2	19	02	44																	
52			5		64	12		19	66														
53			5					4	73														
			2	40	20																		
54	Barak, д. бр. 2008		5	17	44			97	44														
55	Bar, д. бр. 2009							28	54														
			4	139	77	26																	
			3	285	04	72																	
			2	174	41	70																	
			1	292	83	20																	
	К.О. Орашје						Р. б.	897	06														
	во К.О. Лозови			1/2	97	82		48	82														
	во К.О. Градска			1/2	28	54		14	27														
	во К.О. Живиница б. 1893			1/2	22	46		11	07														
	во К.О. Милути б. 3042			1/2	33	80		16	30														
	К.О. Орашје			1/2	1	82	72	Р. б.	896														
				=	91	06		71	76														

ПОВРШНИКИ НА ПАРЦЕЛИТЕ

Прилог 27

Dispersal: 11. 1

Can 23 41 66

[illegible]

СПИСОК НА ПОВРЕДИНИ

Примечание 2:
Образец № 4
с. 10343

[illegible]

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

183.

Врз основа на член 142 точка 20, а во врска со член 115 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување и Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОМАГАЊЕ НА ОДМОРОТ, ЗАКРЕПНУВАЊЕТО И РЕКРЕАЦИЈАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранијата на основните заедници, на пензиското и инвалидското осигурување и Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија (во натамошниот текст: учесници во спогодбата) се спогодуваат врз основа на начелото на солидарност и заемност да создаваат услови за помагање на одморот, закрепнувањето и рекреацијата на корисниците на пензија (во натамошниот текст: корисници).

За остварување на целите и задачите од став 1 на овој член, учесниците издвојуваат, здружуваат и распоредуваат средства за помагање на одморот, закрепнувањето и рекреацијата на корисниците.

Член 2

Учесниците во спогодбата се согласни средства од член 1 став 2 на оваа самоуправна спогодба да се утврдуваат со годишниот финансиски план на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедницата), а врз основа на програмите и финансиските планови на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: основна заедница), во рамките на потребите утврдени со годишната програма за политиката на остварувањето на планот за развој на Заедницата.

Програмата и финансискиот план од став 1 на овој член основната заедница е должна да ги донесе најдоцна до крајот на годината за наредната година.

Член 3

Средствата што се издвојуваат според член 1 став 2 од оваа самоуправна спогодба учесниците во спогодбата ги распоредуваат за:

- 1) покривање на дел од трошоците за користење на годишен одмор на корисниците (регрес за годишен одмор) во висина од 86 насто од вкупно издвоените средства,
- 2) партиципирање во цената на услугите на објектите за одмор, закрепнување и рекреација во висина од 7 насто од вкупно издвоените средства,
- 3) учество во финансирањето на адаптацијата и инвестиционото одржување на клубовите за дневен престој на корисниците на пензија во висина од 4 насто од вкупно издвоените средства, и
- 4) учество во финансирањето на други форми на помагање, закрепнување и рекреација на корисниците во висина од 3 насто од вкупно издвоените средства.

Член 4

Учесниците во спогодбата се согласни висината на регресот за годишен одмор да ја утврдува Заедницата во зависност од висината на обезбедените средства и бројот на корисниците со состојба на 31 декември од претходната година.

Член 5

Учесниците во спогодбата се согласни на корисниците кои ќе ги користат објектите за одмор, закрепнување и рекреација „Спиро Захов“ — Банско, „Перо Стојановски“ — Катлановска Бања, „Претор“ — Претор и „Илинден“ — Струга да им се обезбеди партиципација и тоа:

— за корисниците чие пензиско примање во тековната година е до висина на граничниот износ на најниското пензиско примање — 40 насто,

— за корисниците чие пензиско примање во тековната година е до висината на загарантираниот личен доход во Републиката — 25 насто, и

— за останатите корисници 15 насто од цената на услугите.

Член 6

Учесниците во спогодбата се согласни на корисниците кои ќе ги користат објектите „Монтана“ — Крушево, „Негорска Бања“ — Гевгелија и „Дебарски Бањи“ — Дебар да им се обезбеди партиципација за одмор, закрепнување и рекреација и тоа:

— за корисниците чие пензиско примање во тековната година е до висина на граничниот износ на најниското пензиско примање — 20 насто,

— за корисниците чие пензиско примање во тековната година е до висина на загарантираниот личен доход во Републиката — 15 насто и

— за останатите корисници 10 насто од цената на услугите.

Учесниците во спогодбата се согласни Заедницата со Самоуправната спогодба со работните организации од став 1 на овој член поблиску да ги утврди условите и начинот на користењето на објектите.

Член 7

Во определувањето на висината на партиципацијата утврдена во член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба за висината на загарантираниот личен доход во Републиката ќе се применуваат одредбите од Законот за работните односи.

Член 8

Во определувањето на висината на партиципацијата утврдена во член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба ќе се користат податоците за граничниот износ на најниското пензиско примање и за загарантираниот личен доход во Републиката кои важат во периодот кога корисникот почнува да го користи одморот во објектот за одмор, закрепнување и рекреација.

Член 9

Учесниците во спогодбата се согласни партиципација од член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба да се признава на корисникот најмногу до 10 дена во годината.

Член 10

Учесниците во спогодбата се согласни плановите и користењето на објектите за одмор, закрепнување и рекреација заеднички да ги утврдуваат работните организации (објектите) од член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба и општинските сојузи на пензионери и за корисниците на подрачјето на Скопје Градскиот сојуз на пензионерите и трудовите инвалиди.

Член 11

Учесниците во спогодбата се согласни корисникот пред почетокот на користењето на одмор во објектот за одмор, закрепнување и рекреација да уплати во рок од 15 дена најмалку 30 насто од цената на услугата во објектот.

Член 12

За користење на партиципација во трошоците (цената) на услугите на објектите од член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба корисникот е должен пред заминувањето на користење на одмор, закрепнување и рекреација да се јави во стручната служба на основната заедница на чие подрачје е корисник која за таа намена ќе му издаде потврда за висината

на пензиското примање и партиципацијата. Врз основа на оваа потврда објектот за одмор, закрепнување и рекреација врши фактурирање на делот од трошоците што паѓа на товар на Заедницата.

Член 13

Учесниците во спогодбата се согласни да учествуваат во финансирањето на адаптацијата и инвестиционото одржување на клубовите за дневен престој на корисниците.

Финансирањето од став 1 на овој член се врши врз основа на образложено и аргументирано барање доставено до основната заедница на чие подрачје се наоѓа клубот.

Член 14

Учесниците во спогодбата се согласни да учествуваат во финансирањето на другите форми на помагање, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија, и тоа:

- активностите во доменот на културно-забавниот живот (хорови, пеачки состави и сл.), и
- организирани посети на културно-историски споменици во местата надвор од живеењето и друго.

Член 15

Учесниците во спогодбата се согласни финансирањето на активностите од член 14 на оваа самоуправна спогодба да се врши врз основа на програмите подготвени од општинските сојузи на пензионерите и за подрачјето на Скопје и Градскиот сојуз на пензионерите и трудовите инвалиди верифицирани од Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија и Собранието на Заедницата.

Програмите од став 1 на овој член ќе се донесуваат и верифицираат до истекот на годината за наредната година.

Член 16

Учесниците во спогодбата се согласни дејноста на објектите за одмор, закрепнување и рекреација да се состои во обезбедување на услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците.

Во остварувањето на функцијата од став 1 на овој член објектите за одмор, закрепнување и рекреација обезбедуваат услови за сместување, исхрана и давање други угостителски услови на корисниците.

Член 17

Учесниците во спогодбата се согласни објектите за одмор, закрепнување и рекреација да имаат статус на работна организација, чиј основач е Заедницата.

Работната организација од став 1 на овој член не може да ја менува дејноста утврдена во член 16 на оваа спогодба без согласност на Заедницата.

Член 18

Учесниците во спогодбата се согласни начинот и условите за користењето и пружањето услуги на корисниците на пензија да се регулира со посебен самоуправен општ акт или договор помеѓу Заедницата и работната организација.

Со самоуправниот општ акт или договор од став 1 на овој член се утврдуваат начинот и условите под кои работната организација може да пружи услуги и на трети лица.

Член 19

Учесниците во спогодбата се согласни основањето и конституирањето на работните организации од член 17 на оваа самоуправна спогодба да се изврши до 30 јуни 1988 година.

До конституирањето на постојните работни заедници на објектите за одмор, закрепнување и рекреација во работни организации, условите, начинот и ценовникот за користење на објектите ги утврдува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата по предлог на комисија и соодветниот самоуправен орган на работните заедници на објектите за одмор, закрепнување и рекреација.

Комисијата од претходниот став ја формира Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Член 20

Учесниците во спогодбата се согласни дејноста на клубовите на корисниците на пензија да се состои во организирање на културно-забавен и рекреативен живот, организирање на излети и посета на културно-историски споменици, организирање на културно-уметнички друштва и давање на угостителски и други услуги на корисниците на пензија.

Член 21

Учесниците во спогодбата се согласни како основачи на клубовите на корисниците на пензија да можат да бидат основните заедници, општинските сојузи на пензионерите и работните организации од здружениот труд.

Под услови утврдени со посебен самоуправен општ акт или договор основачите можат вршењето на угостителската дејност во клубовите да ја отстапат на угостителски или други работни организации или приватни угостители.

Член 22

Учесниците се согласни вршењето на дејноста на клубовите на корисниците на пензија да се обезбедува, во начело, врз принципот на самофинансирање.

Одредени дејности на клубовите на корисниците на пензија се финансираат од средствата на начин и под услови утврдени со оваа самоуправна спогодба.

Член 23

Оваа самоуправна спогодба ќе се смета за склучена откако ќе ја потпишат повеќе од половина од овластените претставници на учесниците во спогодбата, а ќе се применува осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 24

Со склучувањето на оваа самоуправна спогодба престануваат да важат Самоуправната спогодба за заедничкото издвојување и насочувањето на средствата заради обезбедување на услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија од март 1979 година, Самоуправната спогодба за измени и дополнување на Самоуправната спогодба за заедничко издвојување и насочување на средства заради обезбедување на услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија од март 1983 година, Самоуправната спогодба за измена и дополнување на Самоуправната спогодба за заедничко издвојување и насочување на средства заради обезбедување на услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија од март 1985 година, Самоуправната спогодба за измени и дополнување на Самоуправната спогодба за заедничко издвојување и насочување на средства заради обезбедување на услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија од февруари 1986 година и Самоуправната спогодба за основањето, дејноста, управувањето, статусот, работењето и користењето на објектите за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување од заеднички интерес од декември 1979 година.

Член 25

Учесниците во спогодбата се согласни изменувањето, раскинувањето и престанувањето на важењето на оваа самоуправна спогодба, како и решавањето на евентуални спорови да се врши под начин и услови одредени во Законот за здружениот труд.

Бр. 02-1574/1

24 април 1988 година
Скопје

Потписници:

1. За Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
Анастас Милевски, с. р.
2. За Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија,
м-р **Вите Исјановски**, с. р.
3. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Берово,
м-р **Јован Пачемски**, с. р.
4. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола,
д-р **Кочо Кочовски**, с. р.
5. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Винаца,
Лазар Јаневски, с. р.
6. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Валандово,
7. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Гостивар,
Милутин Алексовски, с. р.
8. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Гевгелија,
Драгиша Јовановиќ, с. р.
9. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Демир Хисар,
Борче Граматиков, с. р.
10. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Делчево,
11. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Дебар,
Цветко Лалчевски, с. р.
12. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Куманово,
Звонимир Спасовски, с. р.
13. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кочани,
14. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Крива Паланка,
Зора Стефановска, с. р.
15. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кратово,
Тихомир Николовски, с. р.
16. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кичево,
Стојмир Михајловски, с. р.
17. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Кавадарци,
Борис Младенов, с. р.
18. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Крушево,
19. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Македонски Брод,
20. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Неготино,
Фруска Зафирова, с. р.
21. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Охрид,
22. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Прилеп,
Весела Ацевска, с. р.
23. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Пробиштип,
Станко Трајановски, с. р.
24. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Ресен,
Гоце Шикалевски, с. р.
25. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Радовиш,
Глигор Петров, с. р.
26. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Скопје,
Виктор Гулија, с. р.
27. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Свети Николе,
Герасим Цалевски, с. р.
28. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Струга,
Науме Клечкаровски, с. р.
29. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Струмица,
Костадин Манолев, с. р.
30. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово,
31. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Титов Велес,
Митко Добревски, с. р.
32. За Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип,
д-р **Богољуб Јовев**, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

184.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење служи за покривање на зголемените обврски на пензиското и инвалидското осигурување кои настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и намалувањето на старосната граница за здобивање со право на старосна пензија.

Член 2

Придонесот од доходот од член 1 на оваа одлука се пресметува од личниот доход на вработените на кои стажот на осигурувањето им се смета со зголемено траење а го плаќаат организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од својот доход по стапка од:

- а) 7,85 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;
- б) 5,23 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;
- в) 3,92 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;
- г) 2,62 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци;
- д) 1,96 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

Член 3

Уплата на придонесот од доходот по стапките од член 2 на оваа одлука од обврзниците се врши при поднесувањето на периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 4

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Собранието на СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1988 година.

Бр. 02-1273/1

25 април 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

185.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 април 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануари до 31 декември 1988 година се утврдува на 15,70 насто.

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување се зема остварениот личен на работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 2

За осигурениците за кои се утврдува само чист личен доход придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Собранието на СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари до 31 декември 1988 година

Бр. 02-1272/1

25 април 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

**РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

186.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосното осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 19 мај 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Заради порастот на трошоците на животот во 1988 година минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија се усогласуваат за 100 насто и изнесуваат 8.000 динари месечно

Член 2

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметанс од 1 април 1988 година.

Член 3

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1988 година.

Бр. 02-24/1
19 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
Киро Георгиев, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

187.

Врз основа на член 51 став 1 алинеја 25 и член 58 од Статутот на Републиката СИЗ за социјална заштита, Собранието на Републиката СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 10 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

I. Поради истек на мандатот се разрешуваат одвршење на должноста:

— Марија Карагонова, претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита и

— Фанија Десановска, заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита.

II. На овие должности со мандат од 2 години се избираат:

1) за претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита:

— Панче Маџароски, делегат од редот на корисниците, од Скопје;

2) за заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита:

— Фанија Десановска, делегат од редот на давателите на услуги, од Битола.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08-223/1
10 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
Марија Карагонова, с. р.

188.

Врз основа на член 109 од Законот за здружениот труд и член 51 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Собранието на РСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 10 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА НЕНАПЛАТЕНИОТ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Со оваа одлука се отпишува ненаплатениот придонес од доходот на организациите на здружениот труд, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските, дејности, во облас-

тите на дејностите од 01 до 11 на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје за поранешните години и заклучно со 1987 година.

2. Отпишувањето од точка 1 на оваа одлука се однесува на организациите на здружениот труд, на кои им се верифицирани програмите за економско-финансиска консолидација, наведени во списокот, кој е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука да се достави до организациите на здружениот труд наведени во списокот од точка 2 на оваа одлука, како и до Службата на општественото книговодство, заради знаење и извршување

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-216/1
10 мај 1988 година
Скопје

Претседател,
Панче Маџароски, с. р.

СПИСОК

на организации на здружен труд опфатени во Програмата за економско-финансиска консолидација:

1. РО „ЕМО“ — Охрид
2. РО „ИСКРА“ инженеринг — Куманово
3. „ФАКОМ“ — Скопје
4. „БРАКО“ — Т. Велес
5. „ЕНЕРГОМОНТ“ — Скопје
6. „ЈУГОМОНТАЖА“ — „БЛАГОЈ ДАВКОВ“ — Скопје
7. „СЛОБОДА“ — Охрид
8. „Киро ЧУЧУК“ — Титов Велес
9. „КИК“ — Куманово
10. „8 НОЕМВРИ“ — Неготино
11. „РАДИКА“ — Дебар
12. „МЕРМЕР“ — Гостивар
13. „УСЈЕ“ — Скопје
14. „СТАКЛАРА“ — Скопје
15. „ГЕС“ — Гостивар
16. „СИЛЕКС“ — Кратово
17. „СИЛИКА“ — Гостивар
18. „ВРАНЕШТИЦА“ — Кичево
19. „БОРИС КИДРИЧ“ — Титов Велес
20. „ТРУДБЕНИК“ — Охрид
21. „ИЛИНДЕН“ — Скопје
22. „ХАРТИЈА“ — Кочани
23. „КОМУНА“ — Скопје
24. „ПРЕСПА“ — Царев Двор — Ресен
25. ЗИК „ПРЕСПАНСКО ЈАБОЛКО“ — Ресен
26. ЗИК „ОБЧЕ ПОЛЕ“ — Свети Николе
27. АК „ТИКВЕШ“ — Кавадарци
28. ЗЗ „ЕДИНСТВО“ — с. Челопек — Тетово
29. ЗИК „СКОПСКО ПОЛЕ“ — Скопје
30. КИФ „МАКЕДОНИЈА“ — Свети Николе
31. АК „ЛОЗАР“ — Титов Велес
32. ЗИК „АНСКА РЕКА“ — Валаново
33. ЗИК „РАДОВИШКО ПОЛЕ“ — Радовиш
34. ХМ „СТРЕЖЕВО“ — Битола
35. ЗИК „ПЕЛАГОНИЈА“ — Битола
36. РО „ЖИТО ЛУКС“ — Скопје
37. ЗИК „КОЧАНСКО ПОЛЕ“ — Кочани
38. ЗИК „ВИНОЈУГ“ — Гевгелија
39. ЗИК „БРЕГАЛНИЦА“ — Винаца
40. ЗИК „ПРВЕНА СВЕЗДА“ — Штип
41. ЗИК „ПРИЛЕП“ — Прилеп
42. ЗИК „ИЗБОРСКИ“ — Богданци
43. ЗИК „САНДАНСКИ“ — Делчево
44. „ГОРНИ ПОЛОГ“ — Гостивар
45. ЗИК „КУМАНОВО“ — Куманово
46. ЗИК „СТРУМИЦА“ — Струмица
47. РО „АГРОПЛОД“ — Ресен ООЗТ „ЖИВИНАРСКА ФАРМА“
48. РО ТЕ „НЕГОТИНО“ — Неготино
49. РО РЕК „ОСЛОМЕЈ“ — Кичево

50. РО РЕК „БИТОЛА“ — Битола
51. „РАФИНЕРИЈА“ — Скопје
52. РО ТРЕСКА „КОПАЧКА“ — Кичево
53. РО ТРЕСКА „МЕБЕЛ“ — Скопје
54. РО ТРЕСКА „30 АВГУСТ“ — Винаца
55. РО ТРЕСКА „ОГРАЖДЕН“ — Берово
56. РО ТРЕСКА „ПОЛИПЛАСТ“ — Струга
57. РО ТРЕСКА „ЈОСИФ СВЕШТАРОТ“ — Струмица
58. РО ТРЕСКА „БОРИС КИДРИЧ“ — Кочани
59. РО ТРЕСКА „СТРАШО ПИЊУР“ — Кавадарци
60. ШИК „ПЛАЧКОВИЦА“ — Радовиш
61. РО „ДИМЧЕ БРЕБИЦА“ — Куманово
62. РО „ЦРН БОР“ — Прилеп
63. СОЗТ ОХИС РО „МАЛОН“ — Скопје
64. СОЗТ ОХИС РО „ХЕМТЕКС“ — Скопје
65. СОЗТ ОХИС РО „БИЛЈАНА“ — Скопје
66. СОЗТ ОХИС РО „ПЛАСТИЧНИ МАСИ“ — Скопје
67. РО „БЕЛЕМА“ — Берово
68. РО „АЛКАЛОИД“ — Скопје
69. ХЕК „ЈУГОХРОМ“ — ООЗТ Дебар — „ДЕ-ПЛАСТ“
70. ХИ „ВЕЛЕС“ — Титов Велес
71. РО „КОПЛАСТ“ — Скопје
72. ЖТО — Скопје
73. ПТТ — Скопје
74. „ПОЛЕТ“ — Тетово
75. „АТОМ“ — Кочани
76. „ПЕЛАГОНИЈА ТУРИСТ“ — Прилеп
77. „ОРЕЛ“ — Радовиш
78. „ТРАНСКОП“ — ООЗТ Меѓународен автотранспорт — Битола
79. „ЈУГ-ТУРИСТ“ — Куманово
80. „ГАЛЕБ“ — Охрид
81. „МЛАЗ“ — Богданци
82. ИТШ „ВАРДАР“ — Скопје
83. РО „НОВОСТ“ — Дебар
84. РО „ИДНИНА“ — Битола
85. РО „БИТОЛАТЕКС“ — Битола
86. РО „ОТЕКС“ ООЗТ — Кичево
87. РО „БИЛЈАНА“ — Прилеп
88. РО „ГОТЕКС“ — Гостивар
89. РО „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ — Скопје
90. РО „КАРПОШ“ — Крива Паланка
91. РО „КАВАДАРКА“ — Кавадарци
92. РО „НОНЧА КАМИШОВА“ — Титов Велес
93. РО „ВИНКА“ — Винаца
94. РО „МАКЕДОНКА“ — Штип
95. РО „СТРУМИЧАНКА“ — Струмица
96. РО „ЕДИНСТВО“ — Скудриње — Гостивар
97. РО „ПОЛИТЕКС“ — Прилеп
98. РО „ДЕКОРТЕКС“ — Радовиш
99. РО „ТЕТЕКС“ — Тетово
100. РО „ПРЕСПАТЕКС“ — Ресен
101. СОЗТ МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО“ — Скопје
102. „ДИМЧЕ БАЊАРОТ“ — Прилеп
103. „МЕТАЛЕЦ“ — Прилеп
104. „СЕЛЕНА“ — Штип
105. „РАДЕ КОНЧАР“ — Битола
106. „РУЕН“ — Кочани
107. „РАДЕ КОНЧАР“ — Скопје
108. „БРАТСТВО“ — Охрид
109. „ЕЛРО“ — Кавадарци
110. „9 МАЈ“ — Неготино
111. „АКУМУЛАТОРИ“ — Пробиштип
112. „ХЕРОЈ ТОЗА ДРАГОВИЧ“ — Охрид
113. „БЛАЖЕ ГОДОРОВСКИ — ЧИЧЕТО“ — Кавадарци
114. ИЕМП — „БОРИС КИДРИЧ“ — Струга
115. РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — Скопје
116. ТОПИЛНИЦА „ЗЛЕТОВО“ — Титов Велес
117. ХЕК „ЈУГОХРОМ“ — Јегуновце
118. РО „БУЧИМ“ — Радовиш
119. РО „ТОРАНИЦА“ — Крива Паланка
120. РО „ЗЛЕТОВО“ — Пробиштип

121. Ф-ка за заварени цевки „11 ОКТОМВРИ“ — Куманово
122. РО „АЛУМИНА“ — Скопје
123. РО „МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР“ — Скопје
124. РО „КИРО ФЕТАК“ — Куманово
125. КПК „КУМАНОВО“ — Куманово
126. РО „СИНТЕКС“ — Свети Николе
127. РО „ПРЕСПА“ ООЗТ Дрвна индустрија — Ресен
128. ЗИК „ПОВАРДАРИЕ“ — Неготино
129. ЗЗ „ГАЛЕБ“ село Тркање — Кочани
130. РО „ЈУГОТУТУН“ — Кочани
131. РО РУДНИК „САСА“ — Македонска Каменица
132. РИОМИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ — Пехчево
133. „ФЕНИ“ — Кавадарци

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I — Скопје, како првостепен граѓански суд, објавува дека во предметот на тужителката Кети Затковска од Скопје, застапувана од старателот Елена — Ленче Тасева од Скопје, ул. „191“ бр. 16, против тужениот Павле Бидев, за утврдување на сопственост на стан што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 45, вл. 1, трети кат, стан бр. 21, двособен, заведен пред овој суд под II. бр. 60/88, на тужениот Бидев Павле, од татко Јордан, сега со непозната адреса, а порано живеел во Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 33, му е поставен привремен старател.

Се повикува тужениот Павле Бидев да се јави во судот во рок од 30 дена. Во спротивно, на негово место ќе се јави неговиот привремен старател, кој ќе го постави Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX П. бр. 60/88.

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Наумовска Елизабета од Скопје, ул. „Стефан Филиповиќ“ бр. 4/3-18, против тужениот Наумовски Драги, со непозната адреса.

За привремен старател на тужениот Наумовски Драги е поставен адвокатот Диурика Горчевска со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, бр. 0911-1299/88 од 22. IV. 1988 година, која ќе го застапува тужениот до неговото јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XIV П. бр. 1114/88. (113)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за сопственост по тужбата на тужителот Аџами Селман од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 66, против тужените Дупљак Рамо од Скопје, Дудик Рамо и Дудик Омер од Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000 динари.

Се повикуваат тужените Дудик Рамо и Дудик Омер, двајцата од Скопје, да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд, или во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, ќе бидат застапувани од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V. П. бр. 261/87. (111)

СОДРЖИНА

Страна

325. Одлука за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените во јавниот патен сообраќај — — — — — 425
326. Одлука за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — — — — — 425
327. Одлука за измиснување и дополнување на Одлуката за поблиските намени; начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија за 1988 година — — — — — 425
328. Правилник за начинот на изготвување на оригинали на геодетските планови — — — — — 426

Општествени договори и самоуправни спогодби

183. Самоуправна спогодба за начинот, условите и постапката за издвојување, распоредување и користење на средствата за помагање на одморот, закрепнувањето и рекреацијата на корисниците на пензија — — — — — 450

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

184. Одлука за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година — — — — — 453
185. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за периодот од 1 јануари до 31 декември 1988 година — — — — — 453
186. Одлука за усогласување на минималните старосни и семејни пензии на земјоделците во 1988 година — — — — — 453
187. Одлука за разрешување и избор на претседател и заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — — — — — 454
188. Одлука за пропишување на ненаплатениот придонес од доходот на ОЗТ на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — — — — — 454